



Друштво за осигурување  
**Халк осигурување а. д. Скопје**  
Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2022 година и  
Извештај на независниот ревизор

Адреса: Ул. Мајка Тереза бр. 1 - 2 Приземје  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија

---



## Содржина

|  |    |
|--|----|
| Извештај на независниот ревизор                      | 1  |
| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) | 4  |
| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)      | 7  |
| Извештај за парични текови                           | 9  |
| Извештај за промени во капиталот                     | 11 |
| Белешки кон финансиските извештаи                    | 12 |
| <br>   |    |
| Прилог 1 Годишен извештај за работењето              |    |
| Прилог 2 Годишна сметка                              |    |

## Извештај на независниот ревизор

До акционерите на

Халк осигурување а.д. Скопје

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
Е Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Халк осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2022 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 67.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето мислење со резерва.

### Основа за мислење со резерва

1. Како што е обелоденето во белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото има евидентирано побарувања од непосредни работи на осигурување во вкупен износ од 103.491.778 денари и 245.941.616 денари соодветно. Спроведените ревизорски процедури, вклучувајќи ја и процедурата за независна верификација на овие побарувања, не ни овозможи да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентираниот износ на побарувањата од непосредни работи на осигурување на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година. Нашето ревизорско мислење за финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2021 беше исто така модификувано во однос на ова прашање.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Понатаму, како што е обелоденето во белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото има евидентирано побарувања од работи на соосигурување и реосигурување во вкупен износ од 53.649.910 денари и 103.782.532 денари соодветно, како и побарувања по основ на провизија од реосигурување во вкупен износ 27.776.127 денари и 33.194.555 денари соодветно. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, вклучувајќи ја и процедурата за независна верификација на овие побарувања, идентификувавме разлика од повеќе прикажани побарувања во износ од 5.223.148 денари, за која не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни корекции на овие износи, кои би биле неопходни доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на состојбата на горенаведените побарувања на 31 декември 2022 година. Нашето ревизорско мислење за финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2021 беше модификувано за состојбите на побарувањата од работи на соосигурување и реосигурување и за побарувањата по основ на провизија од реосигурување во вкупен износ од 103.782.532 денари и 33.194.555 денари соодветно.

Дополнително, вклучено во белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото има евидентирано останати побарувања во вкупен износ од 15.791.333 денари. За дел од овие побарувања во износ од 5.303.826 денари нам не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација. Следствено, не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентираниот износ на овие побарувања на датумот на известување.

2. Како што е обелоденето во белешка 23 кон придружните финансиски извештаи, за годината што заврши на 31 декември 2022 година, Друштвото има евидентирано трошоци за стекнување во вкупен износ од 214.206.869 денари. Вклучено во овие трошоци за стекнување, Друштвото има евидентирано трошоци за провизија и трошоци за промотивни цели во износ од 32.058.615 денари, за кои нам не ни беше доставена соодветна поткрепувачка документација. Дополнително, вклучено во овие трошоци за стекнување, Друштвото има евидентирано трошоци за провизија и трошоци за промотивни цели во износ од 111.183.356 денари, за кои врз основа на спроведените ревизорски процедури, не бевме во можност со разумна сигурност да ја потврдиме комплетноста на овие трошоци. Било какви корекции кои би биле неопходни доколку бевме во можност да стекнеме разумно уверување по однос на овие трошоци, би можеле да влијаат и на евидентираниот износ на промената на одложените трошоци за стекнување вклучена во белешка 23, како и да имаат материјално значајно влијание врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2022 година.

#### *Мислење со резерва*

Според нашето мислење, освен за можните ефекти врз финансиските извештаи од прашањата дискутирани во пасусот „Основа за мислење со резерва“, финансиските извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Халк Осигурување а.д. Скопје на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

#### *Нагласување на прашање*

Обрнуваме внимание на белешка 2.2 кон придружните финансиски извештаи, каде е обелоденето дека Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022 година остварило нето загуба во износ од 201.948.759 денари, има нето одливи од деловни активности во висина од 42.419.701 денари и со состојба на 31 декември 2022 година има евидентирана пренесена загуба во износ од 581.860.143 денари.

Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принцип на континуитет зависи од способноста на Друштвото да обезбеди континуирани извори на финансирање, како и од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на матичната компанија. Како што е обелоденето во белешка 2.2, во јануари 2023 година матичната банка има уплатено субординиран долг во износ од 4.000.000 евра за кои Друштвото е во постапка на зголемување на основната главнина. Раководството смета дека се преземени сите неопходни мерки за да го поддржи опстанокот и развојот на работењето на Друштвото под сегашни услови. Понатаму, како што е обелоденето во белешка 30 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022 година, капиталот на Друштвото според пресметката на капитал (образац КС) изнесува 156.727.284 денари односно 2.548.693 евра сметано по важечки курс на еврото на 31 декември 2022 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3.000.000 евра во однос на Гарантниот Фонд, како што е пропишано во член 77 став 3 од Законот за супервизија на осигурување. По датумот на известување, со состојба на 31 март 2023 година, а како резултат на уплатата на субординираниот долг, Друштвото се усогласи со барањата за законски пропишаниот минимум од 3.000.000 евра во однос на Гарантниот Фонд.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираните износи на средства и обврски кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности врз основа на претпоставката на континуитет.

Нашето мислење не е дополнително модификувано во однос на горенаведените прашања.

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2022 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022 година.



Сузана Ставриќ  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

Скопје, 28 април 2023 година

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

## Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

|  | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Актива</b>  |                 |                             |                               |
| <b>А. Нематеријални средства</b>   | <b>6</b>        | <b>13.010.698</b>           | <b>11.445.414</b>             |
| 1. Гудвил  |                 | -                           | -                             |
| 2. Останати нематеријални средства   |                 | 13.010.698                  | 11.445.414                    |
| <b>Б. Вложувања</b>  |                 | <b>850.624.271</b>          | <b>937.253.780</b>            |
| <b>Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства</b>  |                 |                             |                               |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста  |                 | -                           | -                             |
| 1.1 Земјиште   |                 | -                           | -                             |
| 1.2 Градежни објекти   |                 | -                           | -                             |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста  |                 | -                           | -                             |
| 2.1 Земјиште   |                 | -                           | -                             |
| 2.2 Градежни објекти   |                 | -                           | -                             |
| 2.3 Останати материјални средства  |                 | -                           | -                             |
| <b>Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>                                 |                 | <b>13.022.644</b>           | <b>18.446.008</b>             |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници   |                 | -                           | -                             |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници                               |                 | -                           | -                             |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва  |                 | -                           | -                             |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва   |                 | -                           | -                             |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници  |                 | -                           | -                             |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва   |                 | -                           | -                             |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети  | 7               | 13.022.644                  | 18.446.008                    |
| <b>Останати финансиски вложувања</b>   | <b>8</b>        | <b>837.601.627</b>          | <b>918.807.772</b>            |
| <b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување</b>  | <b>8.1</b>      | <b>251.510.298</b>          | <b>278.595.873</b>            |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |                 | 141.439.280                 | 169.174.855                   |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |                 | 110.071.018                 | 109.421.018                   |
| <b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>  |                 |                             |                               |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |                 | -                           | -                             |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |                 | -                           | -                             |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |                 | -                           | -                             |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови  |                 | -                           | -                             |
| <b>3. Финансиски вложувања за тргување</b>   | <b>8.2</b>      | <b>66.775.250</b>           | <b>107.702.766</b>            |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |                 | -                           | -                             |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |                 | -                           | -                             |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |                 | -                           | -                             |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови  |                 | 66.775.250                  | 107.702.766                   |
| <b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>  |                 | <b>519.316.079</b>          | <b>532.509.133</b>            |
| 4.1 Дадени депозити  | 8.3             | 510.000.000                 | 517.000.000                   |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека   |                 | -                           | -                             |
| 4.3 Останати заеми   |                 | -                           | -                             |
| 4.4 Останати пласмани  | 8.4             | 9.316.079                   | 15.509.133                    |
| <b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>   |                 |                             |                               |
| <b>Депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување</b>   |                 |                             |                               |
| <b>В. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви</b>   | <b>14</b>       | <b>102.623.291</b>          | <b>43.450.064</b>             |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија   |                 | 5.305.961                   | 13.742.828                    |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва   |                 | -                           | -                             |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети  |                 | 97.317.330                  | 29.707.236                    |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти   |                 | -                           | -                             |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва   |                 | -                           | -                             |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви   |                 | -                           | -                             |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот |                 | -                           | -                             |
| <b>Г. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)</b>                                     |                 |                             |                               |
| <b>Д. Одложени и тековни даночни средства</b>  |                 | <b>2.518.291</b>            | <b>3.201.893</b>              |
| 1. Одложени даночни средства   |                 | -                           | -                             |
| 2. Тековни даночни средства  |                 | 2.518.291                   | 3.201.893                     |

| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)   | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Г. Побарувања</b>  | <b>9</b>        | <b>211.695.749</b>          | <b>389.123.010</b>            |
| <b>Побарувања од непосредни работи на осигурување</b>   | <b>9.1</b>      | <b>103.491.778</b>          | <b>245.941.616</b>            |
| 1. Побарувања од осигуреници  |                 | 82.206.122                  | 127.649.767                   |
| 2. Побарувања од посредници   |                 | 21.285.656                  | 118.291.849                   |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување  |                 | -                           | -                             |
| <b>Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување</b>  | <b>9.2</b>      | <b>53.649.910</b>           | <b>103.782.532</b>            |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување  |                 | -                           | -                             |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување                     |                 | 53.649.910                  | 103.782.532                   |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување   |                 | -                           | -                             |
| <b>Останати побарувања</b>  | <b>9.3</b>      | <b>54.554.061</b>           | <b>39.398.862</b>             |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување  |                 | 35.692.876                  | 35.251.064                    |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања  |                 | 2.943.064                   | 1.349.838                     |
| 3. Останати побарувања  |                 | 15.918.121                  | 2.797.960                     |
| <b>Побарувања по основ на запишан а неуплатен капитал</b>   |                 | -                           | -                             |
| <b>Е. Останати средства</b>   |                 | <b>89.458.787</b>           | <b>54.724.404</b>             |
| <b>Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)</b>            | <b>10</b>       | <b>30.686.184</b>           | <b>43.123.429</b>             |
| 1. Опрема   |                 | 22.315.620                  | 33.626.581                    |
| 2. Останати материјални средства  |                 | 8.370.564                   | 9.496.848                     |
| <b>Парични средства и останати парични еквиваленти</b>  | <b>11</b>       | <b>57.892.486</b>           | <b>10.728.265</b>             |
| 1. Парични средства во банка  |                 | 57.837.512                  | 9.859.741                     |
| 2. Парични средства во благајна   |                 | 54.974                      | 868.524                       |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва  |                 | -                           | -                             |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти  |                 | -                           | -                             |
| <b>Залихи и ситен инвентар</b>  |                 | <b>880.117</b>              | <b>872.710</b>                |
| <b>Ж. Активни временски разграничувања</b>  |                 | <b>52.215.900</b>           | <b>77.728.328</b>             |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини   |                 | -                           | -                             |
| 2. Одложени трошоци на стекнување   | 12              | 52.215.900                  | 77.728.328                    |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци   |                 | -                           | -                             |
| <b>З. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење</b>                                 |                 | -                           | -                             |
| <b>С. Вкупна актива</b>   |                 | <b>1.322.146.987</b>        | <b>1.516.926.893</b>          |
| И. Вон-билансна евиденција – актива   | 31              | 93.101.604                  | 64.214.019                    |
| <b>Пасива</b>   |                 |                             |                               |
| <b>А. Капитал и резерви</b>   | <b>13</b>       | <b>169.737.981</b>          | <b>371.686.741</b>            |
| <b>Запишан капитал</b>  |                 | <b>953.546.883</b>          | <b>953.546.883</b>            |
| 1. Запишан капитал од обични акции  |                 | 953.546.883                 | 953.546.883                   |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции   |                 | -                           | -                             |
| 3. Запишан а неуплатен капитал  |                 | -                           | -                             |
| <b>Премии за емитирани акции</b>  |                 | -                           | -                             |
| <b>Ревалоризациона резерва</b>  |                 | -                           | -                             |
| 1. Материјални средства   |                 | -                           | -                             |
| 2. Финансиски вложувања   |                 | -                           | -                             |
| 3. Останати ревалоризациони резерви   |                 | -                           | -                             |
| <b>Резерви</b>  |                 | -                           | -                             |
| 1. Законски резерви   |                 | -                           | -                             |
| 2. Статутарни резерви   |                 | -                           | -                             |
| 3. Резерви за сопствени акции   |                 | -                           | -                             |
| 4. Откупени сопствени акции   |                 | -                           | -                             |
| 5 Останати резерви  |                 | -                           | -                             |
| <b>Нераспределена нето добивка</b>  |                 | -                           | -                             |
| <b>Пренесена загуба</b>   |                 | <b>581.860.143</b>          | <b>325.090.322</b>            |
| <b>Добивка за тековниот пресметковен период</b>   |                 | -                           | -                             |
| <b>Загуба за тековниот пресметковен период</b>  |                 | <b>201.948.759</b>          | <b>256.769.820</b>            |
| <b>Б. Субординирани обврски</b>   |                 | -                           | -                             |
| <b>В. Бруто технички резерви</b>  | <b>14</b>       | <b>946.804.165</b>          | <b>891.884.709</b>            |
| Бруто резерви за преносни премии  |                 | 331.313.045                 | 426.189.025                   |
| Бруто математичка резерва   |                 | -                           | -                             |
| Бруто резерви за штети  |                 | 614.449.660                 | 464.610.131                   |
| Бруто резерви за бонуси и попусти   |                 | 1.041.460                   | 1.085.553                     |
| Бруто еквилизациона резерва   |                 | -                           | -                             |
| Бруто останати технички резерви   |                 | -                           | -                             |
| <b>Г. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик</b> |                 | -                           | -                             |
| <b>Д. Останати резерви</b>  |                 | <b>9.621.986</b>            | <b>1.555.692</b>              |
| 1. Резерви за вработени   |                 | -                           | -                             |
| 2. Останати резерви   | 15              | 9.621.986                   | 1.555.692                     |

| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Г. Одложени и тековни даночни обврски</b>   |                 | -                           | <b>502.286</b>                |
| 1. Одложени даночни обврски  |                 | -                           | -                             |
| 2. Тековни даночни обврски   |                 | -                           | 502.286                       |
| <b>Е. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување</b> |                 | -                           | -                             |
| <b>Ж. Обврски</b>  | <b>16</b>       | <b>192.923.845</b>          | <b>248.737.653</b>            |
| Обврски од непосредни работи на осигурување  |                 | 31.110.708                  | 35.529.974                    |
| 1. Обврски спрема осигуреници  |                 | 31.110.708                  | 35.529.974                    |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници  |                 | -                           | -                             |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување  |                 | -                           | -                             |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување   |                 | 120.421.077                 | 170.434.362                   |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување  |                 | 120.421.077                 | 170.434.362                   |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети  |                 | -                           | -                             |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување   |                 | -                           | -                             |
| Останати обврски   |                 | 41.392.060                  | 42.773.317                    |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување  |                 | 17.381.509                  | 27.473.388                    |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања  |                 | -                           | -                             |
| 3. Останати обврски  |                 | 24.010.551                  | 15.299.929                    |
| <b>З. Пасивни временски раграничувања</b>  |                 | <b>3.059.010</b>            | <b>2.559.812</b>              |
| <b>С. Нетековни обврски во врска со нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења</b>                      |                 | -                           | -                             |
| <b>И. Вкупна пасива</b>  |                 | <b>1.322.146.987</b>        | <b>1.516.926.893</b>          |
| <b>Ј. Вон-билансна евиденција – пасива</b>   | <b>31</b>       | <b>93.101.604</b>           | <b>64.214.019</b>             |

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 28 април 2023 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски  
 Генерален Директор

Татјана Катушевска- Катушиќ  
 Директор на  
 Дирекција за финансиско  
 управување и известување

## Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

|   | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Приходи од работењето</b>   |                 | <b>688.160.938</b>          | <b>784.389.288</b>            |
| <b>Заработена премија (нето приходи од премија) (1+2+3-4-5-6+7+8)</b>   | 17              | <b>645.205.991</b>          | <b>733.430.941</b>            |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување  |                 | 692.676.062                 | 991.893.337                   |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување  |                 | -                           | -                             |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија  |                 | -                           | -                             |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување  |                 | -                           | -                             |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија   |                 | 133.909.184                 | 215.649.582                   |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија   |                 | (94.875.980)                | 30.726.446                    |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување  |                 | -                           | -                             |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување  |                 | (8.436.867)                 | (12.086.368)                  |
| <b>Приходи од вложувања</b>   | 18              | <b>8.861.453</b>            | <b>5.117.430</b>              |
| <b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>   |                 | -                           | -                             |
| <b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти</b>   |                 | -                           | -                             |
| 2.1 Приходи од наемнини   |                 | -                           | -                             |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти  |                 | -                           | -                             |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти  |                 | -                           | -                             |
| <b>3. Приходи од камати</b>   |                 | <b>7.654.116</b>            | <b>3.563.120</b>              |
| <b>4. Позитивни курсни разлики</b>  |                 | <b>43.045</b>               | <b>2.939</b>                  |
| <b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>  |                 | <b>1.135.787</b>            | <b>1.457.997</b>              |
| <b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот – капитална добивка</b>  |                 | <b>28.505</b>               | <b>93.374</b>                 |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   |                 | -                           | -                             |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)   |                 | 28.505                      | 93.374                        |
| 6.3 Останати финансиски вложувања   |                 | -                           | -                             |
| <b>7. Останати приходи од вложувања</b>   |                 | -                           | -                             |
| <b>Приходи по основ на провизии од реосигурување</b>  | 19              | <b>26.262.062</b>           | <b>37.766.533</b>             |
| <b>Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување</b>  | 19              | <b>5.501.130</b>            | <b>5.632.103</b>              |
| <b>Останати приходи</b>   | 20              | <b>2.330.302</b>            | <b>2.442.281</b>              |
| <b>Расходи од работењето</b>  |                 | <b>890.109.697</b>          | <b>1.041.159.108</b>          |
| <b>Настанати штети (нето трошоци за штети)</b>  | 21              | <b>498.529.972</b>          | <b>513.049.625</b>            |
| 1. Бруто исплатени штети  |                 | 477.498.539                 | 511.927.786                   |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања  |                 | 4.066.036                   | 15.041.857                    |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување   |                 | -                           | -                             |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија   |                 | 57.131.966                  | 116.941.683                   |
| 5. Промени во бруто резервите за штети  |                 | 149.839.529                 | 135.121.961                   |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување   |                 | -                           | -                             |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување   |                 | 67.610.094                  | 2.016.582                     |
| <b>Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување</b>  |                 | <b>(44.093)</b>             | <b>1.085.553</b>              |
| <b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување</b>   |                 | -                           | -                             |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва  |                 | -                           | -                             |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување   |                 | -                           | -                             |
| <b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување</b>   |                 | -                           | -                             |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва   |                 | -                           | -                             |
| 2.2. Промени во бруто еквализационата резерва – дел за соосигурување/реосигурување  |                 | -                           | -                             |
| <b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување</b>   |                 | <b>(44.093)</b>             | <b>1.085.553</b>              |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви  |                 | (44.093)                    | 1.085.553                     |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување   |                 | -                           | -                             |
| <b>Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување</b>             |                 | -                           | -                             |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот  |                 | -                           | -                             |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување |                 | -                           | -                             |
| <b>Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување</b>   | 22              | <b>9.362.037</b>            | <b>10.285.881</b>             |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)  |                 | 256.090                     | 78.938                        |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)  |                 | 9.105.947                   | 10.206.943                    |
| <b>Нето трошоци за спроведување на осигурувањето</b>  |                 | <b>354.410.965</b>          | <b>410.873.692</b>            |
| <b>1. Трошоци за стекнување</b>   | 23              | <b>214.206.869</b>          | <b>278.526.223</b>            |
| 1.1 Провизија   |                 | 66.866.639                  | 113.356.926                   |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа  |                 | 44.214.975                  | 41.312.269                    |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување  |                 | 77.612.827                  | 101.611.378                   |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)   |                 | 25.512.428                  | 22.245.650                    |

| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)  | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>2. Административни трошоци</b>   | <b>24</b>       | <b>140.204.097</b>          | <b>132.347.469</b>            |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста   |                 | 16.772.431                  | 15.535.181                    |
| 2.2 Трошоци за вработените  |                 | 54.808.981                  | 45.330.575                    |
| 2.2.1 Плати и надоместоци   |                 | 33.727.284                  | 27.633.956                    |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата   |                 | 3.096.687                   | 2.519.379                     |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување   |                 | 14.320.232                  | 11.726.217                    |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени   |                 | -                           | -                             |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени   |                 | 3.664.778                   | 3.451.023                     |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки |                 | 1.305.447                   | 215.031                       |
| 2.4 Останати административни трошоци  |                 | 67.317.238                  | 71.266.682                    |
| 2.4.1 Трошоци за услуги   |                 | 41.343.280                  | 58.722.224                    |
| 2.4.2 Материјални трошоци   |                 | 9.727.755                   | 7.181.026                     |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето   |                 | 16.246.203                  | 5.363.432                     |
| <b>Трошоци од вложувања</b>   |                 | <b>1.294.634</b>            | <b>740.526</b>                |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста  |                 | -                           | -                             |
| 2. Трошоци за камати  |                 | 613.291                     | 2.136                         |
| 3. Негативни курсни разлики   |                 | 241.008                     | 375.571                       |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)  |                 | 384.750                     | 114.126                       |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба   |                 | 20.435                      | 97.560                        |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   |                 | -                           | -                             |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)   |                 | 20.435                      | 97.560                        |
| 5.3 Останати финансиски вложувања   |                 | -                           | -                             |
| 6. Останати трошоци од вложувања  |                 | 35.150                      | 151.133                       |
| <b>Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување</b>  | <b>25</b>       | <b>37.932.055</b>           | <b>56.027.033</b>             |
| 1. Трошоци за превентива  |                 | -                           | -                             |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување  |                 | 37.932.055                  | 56.027.033                    |
| <b>Вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија</b>   | <b>9</b>        | <b>(12.065.983)</b>         | <b>49.068.052</b>             |
| <b>Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања</b>   | <b>26</b>       | <b>690.109</b>              | <b>28.745</b>                 |
| Добивка за деловната година пред одданочување   |                 | -                           | -                             |
| <b>Загуба за деловната година пред одданочување</b>   |                 | <b>201.948.759</b>          | <b>256.769.820</b>            |
| <b>Данок на добивка односно загуба</b>  | <b>27</b>       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| Одложен данок   |                 | -                           | -                             |
| <b>Добивка за деловната година по одданочување</b>  |                 | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>Загуба за деловната година по одданочување</b>   |                 | <b>201.948.759</b>          | <b>256.769.820</b>            |


Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 28 април 2023 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

**Ило Ристовски**  
 Генерален Директор



**Татјана Катушевска-Катушиќ**  
 Директор на  
 Дирекција за финансиско  
 управување и известување



## Извештај за парични текови

|   | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>А. Парични текови од деловни активности</b>  |                 |                             |                               |
| <b>Парични приливи од деловни активности</b>  |                 | <b>980.735.309</b>          | <b>1.117.749.573</b>          |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси  |                 | 738.341.100                 | 951.295.719                   |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија   |                 | -                           | -                             |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети  |                 | 107.264.588                 | 75.014.137                    |
| 4. Примени камати од работи на осигурување  |                 | -                           | -                             |
| 5. Останати приливи од деловни активности   |                 | 135.129.621                 | 91.439.717                    |
| <b>Парични одливи од деловни активности</b>   |                 | <b>(1.023.155.010)</b>      | <b>(1.146.643.902)</b>        |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси       |                 | (477.851.769)               | (569.408.709)                 |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија  |                 | -                           | -                             |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија  |                 | (183.922.469)               | (159.416.603)                 |
| 4. Надоместоци и други лични расходи  |                 | (90.616.119)                | (89.075.488)                  |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување  |                 | (167.566.700)               | (328.140.981)                 |
| 6. Платени камати   |                 | -                           | -                             |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки  |                 | -                           | -                             |
| 8. Останати одливи од редовни активности  |                 | (103.197.953)               | (602.121)                     |
| <b>Нето парични приливи од деловни активности</b>   |                 | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>Нето парични одливи од деловни активности</b>  |                 | <b>(42.419.701)</b>         | <b>(28.894.329)</b>           |
| <b>Б. Парични текови од вложувања</b>   |                 |                             |                               |
| <b>Парични приливи од вложувања</b>   |                 | <b>762.554.591</b>          | <b>614.558.428</b>            |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства   |                 | -                           | -                             |
| 2. Приливи по основ на материјални средства   |                 | -                           | 501.030                       |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            |                 | -                           | -                             |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети |                 | -                           | -                             |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување   |                 | 203.704.176                 | 114.342.183                   |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани   |                 | 549.988.962                 | 497.995.768                   |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка   |                 | -                           | -                             |
| 8. Приливи од камати  |                 | 8.861.453                   | 1.719.447                     |
| <b>Парични одливи од вложувања</b>  |                 | <b>(672.970.669)</b>        | <b>(896.608.631)</b>          |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства  |                 | (4.923.097)                 | (4.899.158)                   |
| 2. Одливи по основ на материјални средства  |                 | (983.943)                   | (10.061.162)                  |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                             |                 | -                           | -                             |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  |                 | -                           | (1.206.642)                   |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување  |                 | (176.618.601)               | (202.132.593)                 |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани  |                 | (490.445.028)               | (678.306.940)                 |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка  |                 | -                           | -                             |
| 8. Одливи од камати   |                 | -                           | (2.136)                       |
| <b>Нето парични приливи од вложувања</b>  |                 | <b>89.583.922</b>           | <b>-</b>                      |
| <b>Нето парични одливи од вложувања</b>   |                 | <b>-</b>                    | <b>(282.050.203)</b>          |

| Извештај за парични текови (продолжува)  | Број на белешка | Тековна деловна година 2022 | Претходна деловна година 2021 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>В. Парични текови од финансиски активности</b>  |                 | -                           | <b>308.195.900</b>            |
| Парични приливи од финансиски активности   |                 | -                           | 308.195.900                   |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал                                  |                 | -                           | 308.195.900                   |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                      |                 | -                           | -                             |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски                             |                 | -                           | -                             |
| Парични одливи од финансиски активности  |                 | -                           | -                             |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски |                 | -                           | -                             |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции   |                 | -                           | -                             |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда   |                 | -                           | -                             |
| <b>Нето парични приливи од финансиски активности</b>   |                 | -                           | <b>308.195.900</b>            |
| <b>Нето парични одливи од финансиски активности</b>  |                 | -                           | -                             |
| <b>Г. Вкупно парични приливи</b>   |                 | <b>1.743.289.900</b>        | <b>2.040.503.901</b>          |
| <b>Д. Вкупно парични одливи</b>  |                 | <b>(1.696.125.679)</b>      | <b>(2.043.252.533)</b>        |
| <b>Г. Нето парични приливи</b>   |                 | <b>47.164.221</b>           | -                             |
| <b>Е. Нето парични одливи</b>  |                 | -                           | <b>2.748.632</b>              |
| <b>Ж. Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период</b>                   |                 | <b>10.728.265</b>           | <b>13.476.897</b>             |
| <b>З. Ефект од промена на курсот на странски валути врз пари и парични еквиваленти</b>       |                 | -                           | -                             |
| <b>С. Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период</b>                      |                 | <b>57.892.486</b>           | <b>10.728.265</b>             |

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 28 април 2023 година.

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски  
 Генерален Директор



Татјана Катушевска-Катушиќ  
 Директор на  
 Дирекција за финансиско  
 управување и известување



**Извештај за промени во капиталот**

| Позиција   | Број на позиција | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви          |                    |                            |                  |                | Откупени сопствени акции | Ревалоризацион резерва | Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -) | Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|
|  |                  |                     |                           | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | Останати резерви | Вкупно резерви |                          |                        |   |  |                          |
|  |                  | 1                   | 2                         | 3                | 4                  | 5                          | 6                | 7=3+4+5+6      | 8                        | 9                      | 10  | 11   | 12=1+2+7-8+9+10+11       |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година                               | I                | 645.350.983         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (347.078.679)   | 21.988.357   | 320.260.661              |
| Промена во сметководствените политики  | I1               | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Исправка на грешки во претходниот период                                       | I2               | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено                   | II               | 645.350.983         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (347.078.679)   | 21.988.357   | 320.260.661              |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                               | III              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | (256.769.820)  | (256.769.820)            |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                               | III1             | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | (256.769.820)  | (256.769.820)            |
| Несопственички промени во капиталот  | III2             | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Нерезализирани добивки/загуби од материјални средства                          | III2,1           | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Нерезализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2           | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба    | III2,3           | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Останати несопственички промени во капиталот                                   | III2,4           | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Сопственички промени во капиталот  | IV               | 308.195.900         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | 308.195.900              |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                                | IV1              | 308.195.900         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | 308.195.900              |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                     | IV2              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Исплата на дивиденда   | IV3              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Останата распределба на сопствениците  | IV4              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | 21.988.357  | (21.988.357)   | -                        |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година                             | V                | 953.546.883         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (325.090.322)   | (256.769.820)  | 371.686.741              |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година                                 | VI               | 953.546.883         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (325.090.322)   | (256.769.820)  | 371.686.741              |
| Промена во сметководствените политики  | VI1              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Исправка на грешки во претходниот период                                       | VI2              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено                    | VII              | 953.546.883         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (325.090.323)   | (256.769.820)  | 371.686.740              |
| Добивка или загуба за тековната деловна година                                 | VIII             | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | (201.948.759)  | (201.948.759)            |
| Добивка или загуба за тековната деловна година                                 | VIII1            | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | (201.948.759)  | (201.948.759)            |
| Несопственички промени во капиталот  | VIII2            | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Нерезализирани добивки/загуби од материјални средства                          | VIII2,1          | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Нерезализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2,2          | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба    | VIII2,3          | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Останати несопственички промени во капиталот                                   | VIII2,4          | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Сопственички промени во капиталот  | IX               | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                                | IX1              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                     | IX2              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Исплата на дивиденда   | IX3              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Останата распределба на сопствениците  | IX4              | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | -   | -  | -                        |
| Состојба на 31 декември тековната деловна година                               | X                | 953.546.883         | -                         | -                | -                  | -                          | -                | -              | -                        | -                      | (325.090.323)   | (458.718.579)  | 169.737.981              |


Финансиските извештаи се усвоени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 28 април 2023 година

Потпишани во име на Друштвото од:

Ило Ристовски  
 Генерален Директор



Татјана Катушевска-Катушиќ  
 Директор на  
 Дирекција за финансиско  
 управување и известување



## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации

Друштвото за осигурување **Халк осигурување а.д.** Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија каде ги обавува своите деловни активности. Адресата на седиштето на Друштвото е ул. Мајка Тереза 1 – 2, Приземје, 1000 Скопје.

Друштвото за осигурување е основано во 2007 година од страна на единствениот акционер, Алб – сигурацион од Албанија. Во ноември 2017 сопственичката структура на Друштвото е променета кога сопственик на 90% од акционерскиот капитал станува Џ – Џ Технологија додека во јануари, 2019 година 100% од сопственоста на Друштвото премина во целосна сопственост и контрола на Халк Банка а.д. Скопје при што и називот на Друштвото се промени во Халк осигурување а.д. Скопје. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, крајно матично друштво е *Turkiye Halk Bankasi A.S.*

Дејноста на Друштвото е осигурување, односно **65.12 – неживотно осигурување** согласно Националната класификација на дејности и истата, Друштвото ја врши организирано преку седиштето (Генерална дирекција) во Скопје и преку подружниците на територијата на Република Северна Македонија.

Друштвото е организирано во три сектори и тоа: Сектор за прием во осигурување во склоп на кој функционираат Дирекција за прием во осигурување и Дирекција за продажба и агенциска мрежа, Сектор за штети како и Сектор за финансии во склоп на кој функционираат Дирекција за финансиско управување и известување, Дирекција за правни работи и усогласеност со прописи, Дирекција за контролинг и Дирекција за информатичка технологија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување на моторни возила, имот и одговорност кон трети лица.

Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Северна Македонија и со состојба на 31 декември 2022 година вработува 145 лица (2021: 151 лица).

На ден 18.04.2022 година, Друштвото одржа вонредна седница на Собрание на акционери на која што се изврши промена на системот на уривање од едностепен во двостепен систем на управување, сметајќи дека со двостепениот систем на управување ќе се допринесе до посоодветна поделба на надлежности помеѓу органите на друштвото, ќе се подобри системот на контрола и известување помеѓу органите на друштвото, како и ќе се допринесе во целокупниот развој на Друштвото во идниот период.

Поради измена на системот на управување, на Вонредното Собрание на акционери, согласно член 342 став 2 од Законот за трговските друштва, се донесе Стаутарна Одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Исто така, на седницата на Собранието на акционери одржано на ден 18.04.2022 година, се донесе Одлука за утврдување престанок на мандат на сите членови на Одборот на директори. Согласно утврденото во Одлуката за престанок на мандатот на членовите на Одборот на директори, мандатот на членот Суат Инан, престана со донесување на Одлуката, додека пак престанувањето на мандатот на останатите членови на Одборот на директори, поради обезбедување на континуирано управување на Друштвото, во законски предвидени рокови, е директно поврзано со добивање на согласност од страна на Агенција за супервизија на осигурување, за именување на членови на Управен одбор и по уписот на истите во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Имено, како резултат на промена на системот на управување во двостепен систем на управување, Собранието на акционери на истата седница донесе Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото, која што исто така, ќе влезе во сила по добивање на согласност за именување на членови на орган на управување на Друштвото за осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување согласно член 66 од Законот за супервизија на осигурување.

## 1. Општи информации (продолжение)

Управниот Одбор на друштвото се состои од:

Претседател на Управен Одбор- Ило Ристовски-од 25.10.2022  
Член на Управниот Одбор- Селин Шакарер-од 25.10.2022  
Член на Управниот Одбор- Игор Донеvски-25.10.2022

Надзорниот Одбор на друштвото се состои од:

Претседател на Надзорен одбор-Филиз Авукат  
Член на Надзорен одбор-Беркан Имери  
Член на Надзорен одбор- Ибрахим Окан Чаглаp  
Член на Надзорен одбор- Џунејт Ејин  
Независен Член на Надзорен одбор-Али Џебеџи  
Член на Надзорен одбор- Саддетин Јилмаз

Дополнително, во месец февруари започна воен конфликт помеѓу Русија и Украина кој резултира во економски последици на светско, па и на локално ниво. Воените дејствија кои имаат влијание на движењето на цената на нафтата резултираат во дестабилизација на економијата, пораст на малопродажните цени и слабеење на економската моќ на населението. Друштвото не очекува значително влијание врз работењето, иако редовно ја следи ситуацијата со цел соодветно да одговори на потенцијалниот негативен импакт врз своите активности.

## 2. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, останата подзаконска регулатива како и интерните правилници на Друштвото. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Северна Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018 и 290/2020), Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во "Правилникот за водење сметководство" во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011, "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" (Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020), „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021, и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019, 118/2022).

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.1 Основа за подготовка (продолжение)

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември, 2022 и 2021 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во апсолутни износи во македонски Денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски Денар (МКД).

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен финансиските вложувања за тргување.

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

### 2.2 Принцип на континуитет

Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022 година остварило нето загуба во износ од 201.948.759 денари, има нето одливи од деловни активности во висина од 42.419.701 денари и со состојба на 31 декември 2022 година има евидентирана пренесена загуба во износ од 581.860.143 денари.

Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принцип на континуитет зависи од способноста на Друштвото да обезбеди континуирани извори на финансирање, како и од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на матичната компанија. Во јануари 2023 година матичната банка има уплатено субординиран долг во износ од 4.000.000 евра за кои Друштвото е во постапка на зголемување на основната главнина. Раководството смета дека се преземени сите неопходни мерки за да го поддржи опстанокот и развојот на работењето на Друштвото под сегашни услови. Понатаму, како што е обелоденето во белешка 30, со состојба на 31 декември 2022 година, капиталот на Друштвото според пресметката на капитал (образац КС) изнесува 156.727.284 денари односно 2.548.693 евра сметано по важечки курс на еврото на 31 декември 2022 година и не го исполнува законски пропишаниот минимум од 3.000.000 евра во однос на Гарантниот Фонд, како што е пропишано во член 77 став 3 од Законот за супервизија на осигурување. По датумот на известување, со состојба на 31 март 2023 година, а како резултат на уплатата на субординираниот долг, Друштвото се усогласи со барањата за законски пропишаниот минимум од 3.000.000 евра во однос на Гарантниот Фонд.

Друштвото изготви финансиска проекција за следните 12 месеци според најдобро и најлошо сценарио, земајќи ги предвид основните индикатори на макроекономската политика во РСМ и факторите кои ќе влијаат на работењето. Според финансискиот план изготвен врз основа на оптимистички претпоставки, раководството предвидува остварување на позитивен финансиски резултат. Од друга страна, при значително влошување на општата економска состојба, предвидувањата се дека Друштвото би остварило загуба, но имајќи ја предвид целокупната и финансиска поддршка од страна на акционерот, деловната активност на Друштвото не е загрозувана. Друштвото на континуирана основа го анализира паричниот тек кој се заснова на планот за продажба и сценарија за ненавремена наплата на побарувањата. Коефициентот на ликвидност се очекува да биде конзистентен и не постои ризик за негово загрозување во блиска иднина.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.2 Принцип на континуитет (продолжение)

Во однос на наплатата на доспеана премија, процентот на наплата на доспеаните побарувања со 31.12.2022 изнесува 91% и е подобрен во споредба со минатата година, главно, како резултат на превземените активности и ресурси во насока на управување со осигурителното портфолио. Тенденцијата на редовна наплата ќе продолжи и во следниот период.

Земајќи ги предвид сите овие факти, раководството на Друштвото верува дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

### 2.3 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за донесување на проценка за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 3.

### 2.4 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

Официјалните девизни курсеви важечки на 31 декември кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| Валута | 31.12.2022 – МКД | 31.12.2021 – МКД |
|--------|------------------|------------------|
| 1 EUR  | 61,4932          | 61,6270          |

### 2.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.5 Нематеријални средства (продолжение)

#### Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба. Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

### 2.6 Материјални средства

#### Признавање и мерење

Материјалните средства се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите се евидентирани според нивната набавна вредност, утврдена по пат на примена документација (сметководствена вредност), намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби по обезвреднувања, доколку постојат. Кога овие средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на задржаната добивка за периодот. Сите останати ставки на материјални средства се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и акумулираните загуби поради обезвреднување, доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

#### Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

#### Депрецијација

Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Депрецијацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет век на употреба, како што следи:

|                |          |
|----------------|----------|
| Компјутери     | 4 години |
| Мебел и опрема | 5 години |
| Моторни возила | 4 години |

---

Методите на депрецијација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.7 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради обезвреднување.

### 2.8 Финансиски инструменти

#### *Класификација на финансиските средства*

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

**Финансиски инструменти чувани за тргување** се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото има средства, вложувања во удели, класифицирани во оваа категорија.

**Финансиски средства кои се чуваат до доспевање** се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021, финансиските средства кои се чуваат до доспевање на Друштвото се состојат од вложувања во државни записи и државни обврзници.

**Заеми и побарувања** се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, заемите и побарувањата се состојат од побарувања од осигуреници и останати побарувања, орочени депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувања во заеднички контролирани ентитети.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.8 Финансиски инструменти (продолжение)

**Вложувања расположливи за продажба** се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

#### *Класификација на финансиските обврски*

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Обврските кон реосигурители, обврските по основ на осигурување и останатите обврски се евидентираат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски (вклучувајќи ги и финансиските средства и обврски по објективна вредност преку добивки и загуби) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

#### Отпис на финансиските средства

Друштвото ги отпишува финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства или обврски Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги отпишува финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

#### Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.8 Финансиски инструменти (продолжение)

Последователно мерење на финансиските средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на известување. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

### 2.9 Обезвреднување на финансиските средства

*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од Билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство. Друштвото ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

| Група на побарување | Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување) |
|---------------------|--|---|
| А                   | До 30 дена   | 0%  |
| Б                   | Од 31 до 60 дена   | 10% - 30%   |
| В                   | Од 61 до 120 дена  | 31% - 50%   |
| Г                   | Од 121 до 270 дена   | 51% - 70%   |
| Д                   | Од 271 до 365 дена   | 71% - 90%   |
| Ѓ                   | Над 365 дена   | 100%  |

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.9 Обезвреднување на финансиските средства (продолжение)

Во текот на целата 2022 година, во услови на нормализирани деловни активности, друштвото при пресметка на исправката на побарувањата ги користи уредбите од Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси даден по категории на доцнење во табелата погоре.

Додека во 2021 и 2020 година, а согласно превземените мерки од страна на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето за ублажување на последиците предизвикани од пандемијата на Ковид 19 преку усвоениот Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси со кој се дозволи пролонгирање на периодот на доцнење во исплатата на обврски за дополнителни 60 дена, Друштвото ги користеше пониските стапки за исправка на вредноста според периодот на доцнење на исплатата на обврската од страна на должникот.

Согласно истиот исправка на вредност во однос на побарувањата од правни лица против кои е покрената стечајна постапка е признаена во износ од 100% од вредноста на побарувањето.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира низ билансот на успех, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

### 2.10 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

### 2.11 Користи за вработените

#### *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашното законодавство. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

#### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна законска или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

## 2.12 Тековен и одложен даночен расход

Согласно Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ,, бр. 112/14, 129/15, бр.23/16, 190/16, 248/18, 158/19, 232/19, 275/19 и 290/2020) за утврдување на данокот на добивка за деловната 2022 и 2021 година, основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неостварените приходи од поврзани лица (приходи од камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл). Стапката на данокот на добивка изнесува **10%**.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2022 година и 2021 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времените разлики на овие датуми.

## 2.13 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои содржат економски користи од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признаваат кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската од сегашната вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има, загуба од обезвредување на средствата поврзани со тој договор.

## 2.14 Акционерски капитал

### Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

### Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

### Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

### Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.15 Средства земени по наем-наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање, средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

### 2.16 Приходи

#### Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во Белешка 2.19.

#### Приходи од вложувања

Приходот од вложувања во финансиски средства се состои од приходи од камати, кои се признаваат земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка како и нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби.

#### Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

### 2.17 Расходи

#### Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

#### Трошоци за бонуси и попусти

Трошоците за бонуси претставуваат трошоци за постигнат добар технички резултат согласно условите во склучените договори за осигурување.

Трошоците за попусти претставуваат комерцијални попусти резултат на континуирана и/ или успешна деловна соработка, како и попусти за плаќање во рок согласно склучениот договор за осигурување.

#### Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување опфаќаат плати на вработени, провизија за агенти и брокери, трошоци за печатење на полиси и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување. Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

#### Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.18 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот.

Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика, Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

### 2.19 Договори за осигурување

Признавање и мерење

#### Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпорис.

Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпорис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

#### Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

#### Штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настани, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.19 Договори за осигурување (продолжение)

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат на континуирана основа.

#### Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Друштвото ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го евидентира соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување, кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување.

Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во добивките и загубите во периодот кога премијата од реосигурување доспева. Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување. На секој датум на известување се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

#### Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректни трошоци, како на пример административните трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите. Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните маржи во приходите од поврзаните договори.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за запишани премии претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на известување.

## 2. Сметководствени политики (продолжение)

### 2.19 Договори за осигурување (продолжение)

#### Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

#### Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и другите побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

### 2.20 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице;

Поврзани лица се сметаат и лица кои се поврзани:

- а) како членови на потесно семејство;
- б) како членови на орган на управување, надзорен орган или прокуриснт, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) како лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани;

### 2.21 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

### 3. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

#### Клучни извори на несигурност во проценките

Во продолжение се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Во Белешката 4 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Како и да е, земајќи ја предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

#### Општи договори за осигурување

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Друштвото во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, користи повнимателни претпоставки.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета. Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите;

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

### 3. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

#### Општи договори за осигурување (продолжение)

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби;

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

#### Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

#### Обезвреднување кај финансиски средства

Обезвреднувањето на спорни побарувања се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста клиентите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства.

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

### 4.1 Управување со ризик од осигурување

#### Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

#### Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

#### Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

#### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата кои што ги покриваат техничките резерви.

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### 4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

| Усогласување на средствата со обврските  | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Средства</b>  |                    |                    |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (1)                      | 24.892.486         | 10.728.264         |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (2)                               | 510.00.000         | 517.000.000        |
| Обврзници, државни записи и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ (3) | 251.510.298        | 278.595.873        |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ                       | 66.775.250         | 107.702.766        |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО  | -                  | -                  |
| <b>Вкупно:</b>   | <b>853.178.034</b> | <b>914.026.903</b> |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Вкупно нето технички резерви</b>                        |                    |                    |
| Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурителот | 326.007.084        | 412.446.197        |
| Резерви за бонуси и попусти                                | 1.041.460          | 1.085.553          |
| Резерви за штети нето од делот на реосигурителот           | 517.132.330        | 434.902.895        |
| <b>Вкупно:</b>   | <b>844.180.874</b> | <b>848.434.645</b> |

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Усогласеност на средствата и обврските</b> | <b>8.997.160</b> | <b>65.592.258</b> |
|---|------------------|-------------------|

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2022 година Друштвото има недостаток на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 27.752.316 денари. За таа цел друштвото потпиша договор за субординиран долг со акционерот Халк Банка во износ од 4 милиони евра, а со цел средствата да ги искористи за зголемување на дополнителниот капитал согласно измените и дополнувањето Правилникот за видовите и описот на Ставки кои ќе се земат предвид при пресметката на капиталот сл. весник бр 96 од 09.04.2020 година и понатамошно трансформација на истиот во акционерски капитал со што во текот на 2023 година ќе изврши зголемување на акционерскиот капитал

Согласно образецот Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви (ВТР), друштвото прикажа покриеност од 101,0658% т.е поголема покриеност на дозволените вложувања на средства во однос на техничките резерви во износ од 8.997.160 денари. Позитивната разлика е во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Во следната табела се прикажани ограничувањата согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето за одделните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување во однос на вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, како и нивна споредба со остварените проценти:

| Видови дозволени вложувања  | Дозволен процент (%) | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|------|------|
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки                 | 3                    | 2,9  | 1,2  |
| Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ                          | 60                   | 59,8 | 56,6 |
| Обврзници и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РМ            | 80                   | 29,5 | 30,5 |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ              | 20                   | 7,8  | 11,8 |
| Друг вид на вложување согласно правилата на АСО (до 10%/ од вредноста на НТР) | 10                   | -    | -    |

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се вложени во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од Народна банка на Република Северна Македонија согласно член 88 став (1) точка 2) од Законот, најмногу до 25% од вкупната вредност на средствата кои ги покриваат техничките резерви во поединечна банка. На 31 декември 2022 година и 2021 година, Друштвото нема вложувања во депозити во банки кои служат за покривање на капиталот.

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### 4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

#### Одговорност кон трети лица

##### Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

##### Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и можноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

#### Имот

##### Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот. Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување. Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

##### Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти. Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

## **4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

### **4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)**

#### **Осигурување на возила**

##### Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Северна Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот на територијата на Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон. Штетите и на имот и одговорност кон трети лица се пријавуваат во краток рок од настанување на истите. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

##### Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети кој е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

#### **Здравствено осигурување**

##### Карактеристики

Друштвото склучува договори за доброволно здравствено осигурување на осигуреници на територијата на Република Северна Македонија. Доброволното здравствено осигурување ги покрива сите медицински трошоци на осигуреникот, кои вклучуваат: болничко лекување во приватни клиници, амбулантско лекување во болнички и специјалистички здравствени установи, препишани лекови и превентивни прегледи. Управување со ризикот  
Настанот што предизвикува штета како причина лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

Ризикот од договори за доброволно здравствено осигурување се управува главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое дејствува за да се осигура дека предмет на осигурување се само оние ризици кои се во согласност со политиката на Друштвото.

#### **Осигурување на лица од последици на несреќен случај – незгода**

##### Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет од последици на несреќен случај, повремена попреченост за работа (дневен надомест) и влошено здравје за кое е потребно лекарска помош (трошоци за лекување).

##### Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на осигурениците, класа на опасност, пол и возраст. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа која е непредвидлива и се случува неочекувано.

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### 4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Настанот кој предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штетата се определува лесно. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, додека решавањето ќе заврши по комплетирање на лекувањето и комплетирање на потребната документација.

#### Општа одговорност

##### Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност на територијата на Република Северна Македонија. Осигурувањето од одговорност ја покрива законската одговорност на осигуреникот за причинета штета, со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на предмети на трето лице, предизвикани од ненадеен и неочекуван штетен настан.

##### Управување со ризикот

Ризикот од секоја полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како: локација, сигурносни мерки и карактеристики на имотот и видот на дејноста на субјектот. Ризикот се управува преку избор на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

#### Туристичка помош

##### Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство, а се поврзани со патувањето во странство, и тоа: здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување.

##### Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети е поврзана со патување на осигурните лица, а бројот на пријавени е поголем во летниот период. Настанот кој предизвикува штета лесно се определува и во тој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање.

#### Развој на штети

**Run off** анализата се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви.

#### Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото.

Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### 4.1 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

#### Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија. Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

#### Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – вишок над покриеност на загуба за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

### 4.2 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите доспеани обврски редовно да ги исплаќа.

#### Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| 31 декември 2022 – Финансиски средства            | Вложувања и побарувања | Чувани до доспевање | Вложувања за тргување | Вкупно               |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | -                      | 251.510.298         | -                     | 251.510.298          |
| Депозити, заеми и останати пласмани               | 519.316.079            | -                   | -                     | 519.316.079          |
| Финансиски вложувања за тргување                  | -                      | -                   | 66.775.250            | 66.775.250           |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети      | 13.022.644             | -                   | -                     | 13.022.644           |
| Средства од реосигурување                         | 102.623.291            | -                   | -                     | 102.623.291          |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања   | 211.695.749            | -                   | -                     | 211.695.749          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 57.892.486             | -                   | -                     | 57.892.486           |
| <b>Средства</b>                                   | <b>904.550.249</b>     | <b>251.510.298</b>  | <b>66.775.250</b>     | <b>1.222.835.797</b> |

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

| 31 декември 2022 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Останати финансиски обврски |
|--|-----------------------------|
| Обврски од непосредни работи на осигурување                            | 31.110.708                  |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување                     | 120.421.077                 |
| Останати обврски   | 41.392.060                  |
| <b>Обврски</b>   | <b>192.923.845</b>          |

| 31 декември 2021 – Финансиски средства            | Вложувања и побарувања | Чувани до доспевање | Вложувања за тргување | Вкупно               |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | -                      | 278.595.873         | -                     | 278.595.873          |
| Депозити, заеми и останати пласмани               | 532.509.133            | -                   | -                     | 532.509.133          |
| Финансиски вложувања за тргување                  | -                      | -                   | 107.702.766           | 107.702.766          |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети      | 18.446.008             | -                   | -                     | 18.446.008           |
| Средства од реосигурување                         | 43.450.064             | -                   | -                     | 43.450.064           |
| Побарувања  | 389.122.805            | -                   | -                     | 389.122.805          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 10.728.264             | -                   | -                     | 10.728.264           |
| <b>Средства</b>                                   | <b>994.256.274</b>     | <b>278.595.873</b>  | <b>107.702.766</b>    | <b>1.380.554.913</b> |

| 31 декември 2021 – Финансиски обврски по амортизирана набавна вредност | Останати финансиски обврски |
|--|-----------------------------|
| Обврски од непосредни работи на осигурување                            | 35.529.974                  |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување                     | 170.434.362                 |
| Останати обврски   | 42.773.317                  |
| <b>Обврски</b>   | <b>248.737.653</b>          |

##### Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Друштвото е изложено на ризик од каматни стапки првенствено од депозитите во банки кои се со променлива каматна стапка. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

###### Каматен ризик (продолжение)

###### Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2022 година

| Во денари   | Вкупно               | Инструменти со променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години   | Повеќе од 5 години | Некаматосни          |
|---|----------------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Средства</b>                                   | <b>1.222.835.797</b> | <b>137.690.380</b>                       | -          | -                | <b>307.439.280</b>      | <b>394.000.000</b> | <b>60.071.018</b>  | <b>323.635.119</b>   |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 251.510.298          | -  | -          | -                | 141.439.280             | 50.000.000         | 60.071.018         | -                    |
| Депозити, заеми и останати пласмани               | 519.316.079          | -  | -          | -                | 166.000.000             | 344.000.000        | -                  | 9.316.079            |
| Финансиски вложувања за тргување                  | 66.775.250           | 66.775.250                               | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети      | 13.022.644           | 13.022.644                               | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| Средства од реосигурување                         | 102.623.291          | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | 102.623.291          |
| Побарувања од осигуреници и останати побарувања   | 211.695.749          | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | 211.695.749          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 57.892.486           | 57.892.486                               | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| <b>Обврски</b>                                    | <b>(192.923.845)</b> |  |            |                  |                         |                    |                    | <b>(192.923.845)</b> |
| Обврски   | (192.923.845)        | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | (192.923.845)        |
| <b>Нето:</b>                                      | <b>1.029.911.952</b> | <b>137.690.380</b>                       | -          | -                | <b>307.439.280</b>      | <b>394.000.000</b> | <b>60.071.018</b>  | <b>130.711.274</b>   |

###### Каматен ризик за годината завршена на 31 декември 2021 година

| Во денари   | Вкупно               | Инструменти со фиксна каматна стапка     |            |                  |                         |                    |                    | Некаматосни          |
|---|----------------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   |                      | Инструменти со променлива каматна стапка | До 1 месец | Од 1 до 3 месеци | Од 3 месеци до 1 година | Од 1 до 5 години   | Повеќе од 5 години |                      |
| <b>Средства</b>                                   | <b>1.380.554.913</b> | <b>152.386.171</b>                       |            |                  | <b>594.174.854</b>      | <b>171.350.000</b> | <b>30.071.018</b>  | <b>432.572.869</b>   |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 278.595.873          | -  | -          | -                | 169.174.854             | 79.350.000         | 30.071.018         | -                    |
| Депозити, заеми и останати пласмани               | 532.509.133          | 15.509.133                               | -          | -                | 425.000.000             | 92.000.000         | -                  | -                    |
| Финансиски вложувања за тргување                  | 107.702.766          | 107.702.766                              | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети      | 18.446.008           | 18.446.008                               | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| Средства од реосигурување                         | 43.450.064           | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | 43.450.064           |
| Побарувања  | 389.122.805          | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | 389.122.805          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 10.728.264           | 10.728.264                               | -          | -                | -                       | -                  | -                  | -                    |
| <b>Обврски</b>                                    | <b>(248.737.653)</b> |  |            |                  |                         |                    |                    | <b>(248.737.653)</b> |
| Обврски   | (248.737.653)        | -  | -          | -                | -                       | -                  | -                  | (248.737.653)        |
| <b>Нето:</b>                                      | <b>1.131.817.260</b> | <b>152.386.171</b>                       | -          | -                | <b>594.174.854</b>      | <b>171.350.000</b> | <b>30.071.018</b>  | <b>183.835.216</b>   |

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

#### Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува финансиска загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки. Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

| Класи на финансиски средства – сметководствена вредност | 2022                 | 2021                 |
|---|----------------------|----------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување       | 251.510.298          | 278.595.873          |
| Депозити, заеми и останати пласмани                     | 519.316.079          | 532.509.133          |
| Финансиски вложувања за тргување                        | 66.775.250           | 107.702.766          |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети            | 13.022.644           | 18.446.008           |
| Средства од реосигурување                               | 102.623.291          | 43.450.064           |
| Побарувања  | 211.695.749          | 389.122.805          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти         | 57.892.486           | 10.728.264           |
| <b>Вкупно:</b>  | <b>1.222.835.797</b> | <b>1.380.554.913</b> |

#### Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и депозити во банка

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи предвид дека Друштвото вложува во државни записи, обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

#### Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Реосигурувањето, Друштвото го извршува самостојно и ги склучува договорите за реосигурување со реосигурителни брокери и го преотстапува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

#### Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста на кредитен ризик од побарувањата по основ на осигурување е контролирана.

Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за ненаплатени премии е дадена во Белешка 9.

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

###### Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Северна Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

| Состојба на 31 декември 2022  | МКД                  | ЕУР                  | Вкупно               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>1.268.497.077</b> | <b>53.649.910</b>    | <b>1.322.146.987</b> |
| Нематеријални средства  | 13.010.698           | -                    | 13.010.698           |
| Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 13.022.644           | -                    | 13.022.644           |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување   | 251.510.298          | -                    | 251.510.298          |
| Финансиски вложувања за тргување  | 66.775.250           | -                    | 66.775.250           |
| Депозити, заеми и останати пласмани   | 519.316.079          | -                    | 519.316.079          |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви  | 102.623.291          | -                    | 102.623.291          |
| Одложени и тековни даночни средства   | 2.518.291            | -                    | 2.518.291            |
| Побарувања  | 158.045.839          | 53.649.910           | 211.695.749          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 57.892.486           | -                    | 57.892.486           |
| Останати средства   | 31.566.301           | -                    | 31.566.301           |
| Активни временски разграничувања  | 52.215.900           | -                    | 52.215.900           |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>974.937.468</b>   | <b>177.471.538</b>   | <b>1.152.409.006</b> |
| Бруто технички резерви  | 946.804.165          | -                    | 946.804.165          |
| Останати резерви  | 9.621.986            | -                    | 9.621.986            |
| Одложени и тековни даночни обврски  | -                    | -                    | -                    |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски              | 15.452.307           | 177.471.538          | 192.923.845          |
| Пасивни временски разграничувања  | 3.059.010            | -                    | 3.059.010            |
| <b>Разлика – неусогласена валутна структура</b>   | <b>293.559.609</b>   | <b>(123.821.628)</b> | <b>169.737.981</b>   |

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение) Валутен ризик (продолжение)

| Состојба на 31 декември 2021  | МКД                  | ЕУР                 | Вкупно               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>1.413.144.359</b> | <b>103.782.532</b>  | <b>1.516.926.891</b> |
| Нематеријални средства  | 11.445.414           | -                   | 11.445.414           |
| Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 18.446.008           | -                   | 18.446.008           |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување   | 278.595.873          | -                   | 278.595.873          |
| Финансиски вложувања за тргување  | 107.702.766          | -                   | 107.702.766          |
| Депозити, заеми и останати пласмани   | 532.509.133          | -                   | 532.509.133          |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви  | 43.450.064           | -                   | 43.450.064           |
| Одложени и тековни даночни средства   | 3.201.893            | -                   | 3.201.893            |
| Побарувања  | 285.340.478          | 103.782.532         | 389.123.010          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 10.728.264           | -                   | 10.728.264           |
| Останати средства   | 43.996.138           | -                   | 43.996.138           |
| Активни временски разграничувања  | 77.728.328           | -                   | 77.728.328           |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>974.802.790</b>   | <b>170.434.362</b>  | <b>1.145.237.152</b> |
| Бруто технички резерви  | 891.884.709          | -                   | 891.884.709          |
| Останати резерви  | 1.552.692            | -                   | 1.552.692            |
| Одложени и тековни даночни обврски  | 502.286              | -                   | 502.286              |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски              | 78.303.291           | 170.434.362         | 248.737.653          |
| Пасивни временски разграничувања  | 2.559.812            | -                   | 2.559.812            |
| <b>Разлика – неусогласена валутна структура</b>   | <b>438.341.569</b>   | <b>(66.651.830)</b> | <b>371.689.739</b>   |

Друштвото при вршење на своите активности е изложено на промените во странски валути. Следната табела ја прикажува сензитивноста на Друштвото при зголемувањето на денарот во споредба со странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР/УСД. Негативен износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР/УСД. При намалување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР/УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата подолу:

|     | Добивка или загуба во денари |                 |           |         |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------|---------|
|     | Промени во 2022              | Промени во 2021 | 2022      | 2021    |
| ЕУР | 1%                           | 1%              | 1.238.216 | 666.518 |

##### Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност за подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекуваното; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

## **4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

### **4.2 Финансиски ризик (продолжение)**

#### **Ризик на ликвидност (продолжение)**

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливи парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

#### **Анализа според доспевањето на средствата и обврските**

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи:

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

##### Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

| 31 декември 2022 година   | До 1 година          | 1 – 3 години       | 3 – 5 години      | 5 – 10 години | 10 – 15 години | 15 – 20 години    | 20 и повеќе години | Вкупно               |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>892.042.627</b>   | <b>344.000.000</b> | <b>13.010.698</b> | -             | -              | <b>66.071.018</b> | -                  | <b>1.309.124.343</b> |
| Нематеријални средства  | -                    | -                  | 13.010.698        | -             | -              | -                 | -                  | 13.010.698           |
| Вложувања   | 433.530.609          | 344.000.000        | -                 | -             | -              | 60.071.018        | -                  | 837.601.627          |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                  | 102.623.291          | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 102.623.291          |
| Одложени и тековни даночни средства   | 2.518.291            | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 2.518.291            |
| Побарувања  | 211.695.749          | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 211.695.749          |
| Останати средства   | 89.458.787           | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 89.458.787           |
| Активни временски разграничувања  | 52.215.900           | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 52.215.900           |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>1.152.409.006</b> | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | <b>1.152.409.006</b> |
| Субординирани обврски   | -                    | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | -                    |
| Бруто технички резерви  | 946.804.165          | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 946.804.165          |
| Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | -                    | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | -                    |
| Останати резерви  | 9.621.986            | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 9.621.986            |
| Одложени и тековни даночни обврски  | -                    | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | -                    |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски    | 192.923.845          | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 192.923.845          |
| Пасивни временски разграничувања  | 3.059.010            | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | 3.059.010            |
| <b>Разлика – неусогласена рочна структура</b>   | <b>260.366.379</b>   | -                  | -                 | -             | -              | -                 | -                  | <b>156.715.337</b>   |

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### 4.2 Финансиски ризик (продолжение)

Анализа според доспевањето на средствата и обврските (продолжение)

| 31 декември 2021 година  | До 1 година          | 1 – 3 години       | 3 – 5 години        | 5 – 10 години       | 10 – 15 години | 15 – 20 години    | 20 и повеќе години | Вкупно               |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Вкупно средства</b>   | <b>1.308.019.973</b> | <b>147.215.869</b> | <b>30.270.988</b>   | <b>1.348.838</b>    | <b>-</b>       | <b>30.071.018</b> | <b>-</b>           | <b>1.516.926.686</b> |
| Нематеријални средства   | -                    | -                  | 11.445.414          | -                   | -              | -                 | -                  | 11.445.414           |
| Вложувања  | 795.182.762          | 112.000.000        | -                   | -                   | -              | 30.071.018        | -                  | 937.253.780          |
| Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                               | 30.186.485           | 8.093.032          | 3.821.709           | 1.348.838           | -              | -                 | -                  | 43.450.064           |
| Одложени и тековни даночни средства  | 3.201.893            | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 3.201.893            |
| Побарувања   | 389.122.805          | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 389.122.805          |
| Останати средства  | 12.597.700           | 27.122.837         | 15.003.865          | -                   | -              | -                 | -                  | 54.724.402           |
| Активни временски разграничувања   | 77.728.328           | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 77.728.328           |
| <b>Вкупно обврски</b>  | <b>906.492.637</b>   | <b>145.676.450</b> | <b>68.791.657</b>   | <b>24.279.408</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>1.145.240.152</b> |
| Субординирани обврски  | -                    | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | -                    |
| Бруто технички резерви   | 653.137.194          | 145.676.450        | 68.791.657          | 24.279.408          | -              | -                 | -                  | 891.884.709          |
| Останати резерви   | -                    | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | -                    |
| Одложени и тековни даночни обврски   | 1.555.692            | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 1.555.692            |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски | 502.286              | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 502.286              |
| Пасивни временски разграничувања   | 248.737.653          | -                  | -                   | -                   | -              | -                 | -                  | 248.737.653          |
| <b>Разлика – неусогласена рочна структура</b>  | <b>2.559.812</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>2.559.812</b>     |
|  | <b>401.527.336</b>   | <b>1.539.419</b>   | <b>(38.520.669)</b> | <b>(22.930.570)</b> | <b>-</b>       | <b>30.071.018</b> | <b>-</b>           | <b>371.686.534</b>   |

## 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

### Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

### Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции.
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување.
- Пренесена нераспределена добивка.
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување следните ставки ќе се сметаат за одбитни:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување.
- Долгорочни нематеријални средства.
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување ќе се земат предвид следниве ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- Субординирани должнички инструменти;
- Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од **50% од основниот капитал**.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти.
- Вложувања на Друштвото во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### Гарантен фонд

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето друштвото за осигурување треба да има капитал од 3.000.000 евра доколку врши работи на осигурување во оние класи на осигурување во групата на неживотно осигурување за кои има добиено дозвола

Во текот на 2022 година Друштвото оствари загуба од работењето во износ од 201.948.759 денари, додека вкупниот капитал на Друштвото изнесува 156.727.284 денари (31 декември 2021 година: 360.241.326 денари). Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2022 година Друштвото има недостаток на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 27.752.316 денари (31 декември 2021 година Друштвото има вишок на капитал во однос на Гарантниот фонд во износ од 175.360.326 денари) за што веќе на ден 03.02.2023 склучи договор за субординиран долг со акционерот Халк Банка во износ од 246.779.200 денари, а со цел средствата да ги искористи за зголемување на дополнителниот капитал согласно измените и дополнувањето Правилникот за видовите и описот на Ставки кои ќе се земат предвид при пресметката на капиталот сл весник бр 96 од 09.04.2020 година.

Друштвото за осигурување работи на начин кој што овозможува во секое време да ги намира пристигнатите долгови (ликвидно), како и редовно да ги покрива сите свои обврски, кои што произлегуваат од оштетни побарувања.

##### Потребна маргина на солвентност

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност кое се пресметува со примена на методот – стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2021 изнесува 111.927.406 денари (31 декември 2021: 131.960.332 денари) и е прикажана во табелата подолу:

|   |           | 2022               | 2021               |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Бруто полисирана премија  | 1         | 639.727.968        | 991.893.337        |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18                             | 2         | 110.687.760        | 110.928.600        |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16                             | 3         | 3.967.355          | 60.099.734         |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300                           | 4         |                    |                    |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300                           | 5         |                    |                    |
| Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])    | 6         | 114.655.115        | 171.028.334        |
| Бруто исплатени штети   | 7         | 388.746.538        | 511.927.786        |
| Нето исплатени штети  | 8         | 331.614.572        | 394.986.103        |
| Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)                            | 9         | 0,85               | 0,77157            |
| <b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>       | <b>10</b> | <b>97.804.876</b>  | <b>131.960.332</b> |
| Референтен период (во години)   | 11        | 3                  | 3                  |
| Бруто исплатени штети во референтниот период                                  | 12        | 1.150.967.358      | 1.071.501.994      |
| Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период                       | 13        | 598.359.682        | 464.610.131        |
| Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период                    | 14        | 277.211.350        | 258.690.569        |
| Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])                         | 15        | 490.705.230        | 425.807.185        |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26                                 | 16        | 111.917.624        | 110.709.868        |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23                                 | 17        |                    |                    |
| Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300                               | 18        |                    |                    |
| Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300                               | 19        |                    |                    |
| Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19]) | 20        | 125.775.775        | <b>110.709.868</b> |
| <b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>        | <b>21</b> | <b>107.291.193</b> | <b>85.420.413</b>  |
| <b>Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))</b>          | <b>22</b> | <b>111.927.406</b> | <b>131.960.332</b> |

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### Капитал на Друштвото

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Врз основа на резултатите добиени заклучно со 31 декември 2022 година, Друштвото прикажува вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ 44.799.878 денари, при што се констатира дека Друштвото работи во согласност со членот 75 од Законот за супервизија за осигурување.

Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, што Друштвото го дефинира како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Со состојба 31.12.2022 друштвото прикажа недостаток на капитал во однос на Гарантен фонд во износ од 27.752.316 денари, за што веќе на ден 03.02.2023 склучи договор за субординиран долг со акционерот Халк Банка во износ од 246.779.200 денари, а со цел средствата да ги искористи за зголемување на дополнителниот капитал согласно измените и дополнувањето Правилникот за видовите и описот на Ставки кои ќе се земат предвид при пресметката на капиталот сл весник бр 96 од 09.04.2020 година.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот. Во текот на годината немаше материјални промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

|  | Ознака     | 2022               | 2021               |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>   | <b>I</b>   | <b>156.727.284</b> | <b>360.241.326</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции   | I1         | 953.546.883        | 953.546.883        |
| Премии од емитирани обични акции   | I2         | -                  | -                  |
| Законски и статутарни резерви  | I3         | -                  | -                  |
| Пренесена нераспределена добивка   | I4         | -                  | -                  |
| Нераспределена добивка од тековната година   | I5         | -                  | -                  |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување   | I6         | -                  | -                  |
| Долгорочни нематеријални средства  | I7         | 13.010.698         | 11.445.414         |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година   | I8         | 783.808.901        | 581.860.143        |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>  | <b>II</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции   | II1        | -                  | -                  |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции  | II2        | -                  | -                  |
| Субординирани должнички инструменти  | II3        | -                  | -                  |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање   | II4        | -                  | -                  |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>  | <b>III</b> | <b>156.727.284</b> | <b>360.241.326</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>  | <b>IV</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот  | IV1        | -                  | -                  |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО  | IV2        | -                  | -                  |
| <b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>   | <b>V</b>   | <b>156.727.284</b> | <b>360.241.326</b> |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)  | VI1        | 111.927.406        | 131.960.332        |
| Капитал  | VI3        | 156.727.284        | 360.241.326        |
| Гарантен фонд*   | VI4        | 184.479.600        | 184.881.000        |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)   | VI5        | (27.752.316)       | 175.360.326        |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6        | 44.799.878         | 228.280.994        |

#### 4. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

##### Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието од промената на одредени клучни варијабли врз загубата за годината и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2022 и 2021 година се презентирани подолу:

| 2022  | Загуба за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|---|--------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Тековна позиција на капиталот                         | (201.948.553)      | 169.738.187       | 111.927.406                             | 51%                      |                                     |
| Принос од вложувања +2%                               | (201.771.324)      | 169.915.416       | 111.927.406                             | 51%                      | 0%                                  |
| Принос од вложувања -2%                               | (226.875.052)      | 144.811.688       | 111.927.406                             | 29%                      | -22%                                |
| 5% зголемување на настанати штети                     | (231.117.339)      | 144.811.688       | 111.927.406                             | 29%                      | -22%                                |
| 5% намалување на настанати штети                      | (177.022.054)      | 194.664.686       | 111.927.406                             | 73%                      | 22%                                 |
| 2% зголемување на административни трошоци и провизија | (204.752.635)      | 166.934.105       | 111.927.406                             | 49%                      | -2%                                 |
| 2% намалување на административни трошоци и провизија  | (199.144.471)      | 172.542.269       | 111.927.406                             | 54%                      | 3%                                  |

| 2021  | Загуба за годината | Капитал и резерви | Потребно ниво на маргина на солвентност | Коефициент на покриеност | Промена на коефициент на покриеност |
|---|--------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Тековна позиција на капиталот                         | (256.769.820)      | 371.686.740       | 131.960.332                             | 282%                     |                                     |
| Принос од вложувања +2%                               | (256.667.471)      | 371.789.089       | 131.960.332                             | 282%                     | 0%                                  |
| Принос од вложувања -2%                               | (256.872.169)      | 371.584.391       | 131.960.332                             | 282%                     | 0%                                  |
| 5% зголемување на настанати штети                     | (282.422.301)      | 346.034.259       | 131.960.332                             | 262%                     | -19%                                |
| 5% намалување на настанати штети                      | (231.117.339)      | 397.339.221       | 131.960.332                             | 301%                     | 19%                                 |
| 2% зголемување на административни трошоци и провизија | (261.683.908)      | 366.772.652       | 131.960.332                             | 278%                     | -4%                                 |
| 2% намалување на административни трошоци и провизија  | (251.855.732)      | 376.600.828       | 131.960.332                             | 285%                     | 4%                                  |

Претпоставка при анализата е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла.

## 5. Објективна вредност

### 5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Прифатената сметководствена рамка бара финансиските средства и обврски да се групираат во три нивоа според значајноста на влезните податоци користени при мерењето на нивната објективна вредност.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;

Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и

Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

| 2022 година                      | Ниво 1        | Ниво 2        | Ниво 3        | Вкупно        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Средства</b>                  |               |               |               |               |
| Финансиски вложувања за тргување | -             | 66.775.250    | -             | 66.775.250    |
| <b>2021 година</b>               | <b>Ниво 1</b> | <b>Ниво 2</b> | <b>Ниво 3</b> | <b>Вкупно</b> |
| <b>Средства</b>                  |               |               |               |               |
| Финансиски вложувања за тргување | -             | 107.702.766   | -             | 107.702.766   |

### 5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

|   | Сметководствена вредност |                      | Објективна вредност  |                      |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2022                     | 2021                 | 2022                 | 2021                 |
| <b>Средства</b>   |                          |                      |                      |                      |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување   | 251.510.298              | 278.595.873          | 251.510.298          | 278.595.873          |
| Депозити, заеми и останати пласмани   | 519.316.079              | 532.509.133          | 519.316.079          | 532.509.133          |
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети  | 13.022.644               | 18.446.008           | 13.022.644           | 18.446.008           |
| Средства од реосигурување   | 102.623.291              | 43.450.064           | 102.623.291          | 43.450.064           |
| Побарувања  | 211.695.749              | 389.122.805          | 211.695.749          | 389.122.805          |
| Парични средства и останати парични еквиваленти   | 57.892.486               | 10.728.264           | 57.892.486           | 10.728.264           |
| <b>Вкупни средства</b>  | <b>1.156.060.547</b>     | <b>1.272.852.147</b> | <b>1.156.060.547</b> | <b>1.272.852.147</b> |
| <b>Обврски</b>  |                          |                      |                      |                      |
| Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски | 192.923.845              | 248.737.653          | 192.923.845          | 248.737.653          |
| Обврски по основ на финансиски вложувања  | -                        | -                    | -                    | -                    |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>192.923.845</b>       | <b>248.737.653</b>   | <b>192.923.845</b>   | <b>248.737.653</b>   |

## 5. Објективна вредност (продолжение)

### 5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

#### Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

#### Депозити, заеми и останати пласмани

Сметководствената вредност на депозити, заеми и останати пласмани соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат депозити со краток рок на достасување.

#### Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на достасување.

#### Побарувања

Побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

#### Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

## 6. Нематеријални средства

|                                   | Софтвер и програми за работа |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>           |                              |
| На 1 јануари 2021 година          | 15.904.400                   |
| Набавки во текот на годината      | 4.899.158                    |
| На 31 декември 2021 година        | 20.803.558                   |
| Набавки во текот на годината      | 4.923.098                    |
| На 31 декември 2022 година        | 25.726.656                   |
| <b>Акумулирана амортизација</b>   |                              |
| На 1 јануари 2021 година          | 6.771.845                    |
| Амортизација за годината          | 2.586.299                    |
| На 31 декември 2021 година        | 9.358.144                    |
| Амортизација за годината          | 3.357.814                    |
| На 31 декември 2022 година        | 12.715.958                   |
| <b>Нето евидентирана вредност</b> |                              |
| На 1 јануари 2021                 | 9.132.555                    |
| На 31 декември 2021               | 11.445.414                   |
| На 31 декември 2022               | 13.010.698                   |

## 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2022 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 13.022.644 денари (2021: 18.446.008 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании.

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебна сметка во банка.

Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

## 8. Останати финансиски вложувања

|   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 251.510.298        | 278.595.873        |
| Финансиски вложувања за тргување                  | 66.775.250         | 107.702.766        |
| Депозити, заеми и останати пласмани               | 519.316.079        | 532.509.133        |
| <b>Вкупно</b>                                     | <b>837.601.627</b> | <b>918.807.772</b> |

| 8.1 Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување                                | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување од една година-државни записи     | 141.439.280        | 169.174.855        |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година-државни обврзници | 110.071.018        | 109.421.018        |
|  | <b>251.510.298</b> | <b>278.595.873</b> |
| Котирани   | 58.510.298         | 109.421.018        |
| Некотирани   | 193.000.000        | 169.174.855        |
| <b>Вкупно</b>  | <b>251.510.298</b> | <b>278.595.873</b> |

Вложувањата кои се чуваат до достасување претставуваат државни записи издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија, кои доспеваат во период до една година и носат камата од 0,7%-2,6% на годишно ниво (2021: 0,4%-0,7% на годишно ниво) и државни обврзници кои доспеваат од две до петнаесет години и носат камата од 0,7%-5,4% на годишно ниво (2021: 0,8%-2,5%).

## 8. Останати финансиски вложувања (продолжение)

| 8.2 Финансиски вложувања за тргување | 2022              | 2021               |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Удели во инвестициски фондови        | 66.775.250        | 107.702.766        |
| <b>Вкупно</b>                        | <b>66.775.250</b> | <b>107.702.766</b> |

| 8.3 Депозити, заеми и останати пласмани                      | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат до 1 година  | <b>166.000.000</b> | <b>425.000.000</b> |
| во денари – каматна стапка 0.3% - 2% (2020: 0.3% - 1.25%)    | 166.000.000        | 425.000.000        |
| во странска валута   | -                  | -                  |
| Орочени депозити во домашни банки кои доспеваат над 1 година | <b>344.000.000</b> | <b>92.000.000</b>  |
| во денари – каматна стапка 1% - 3,5% (2020: 1.8%)            | 344.000.000        | 92.000.000         |
| во странска валута   | -                  | -                  |
| <b>Вкупно</b>  | <b>510.000.000</b> | <b>517.000.000</b> |
| 8.4 Останати пласмани  | 9.316.079          | 15.509.133         |
| <b>Вкупно</b>  | <b>519.316.079</b> | <b>532.509.133</b> |

Во позицијата Останати пласмани се вклучени наменски депозити кои претставуваат обезбедување на побарувањата за дадени банкарски гаранции од Халк Банка АД Скопје.

## 9. Побарувања

|  | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>9.1 Побарувања од непосредни работи на осигурување</b>                      |                    |                    |
| Побарувања осигуреници   | 163.569.972        | 209.235.911        |
| Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници                | (81.363.850)       | (81.586.144)       |
| <b>Побарувања од осигуреници</b>   | <b>82.206.122</b>  | <b>127.649.767</b> |
| Побарувања од застапници и посредници  | 43.183.658         | 152.033.540        |
| Намалено за: Исправка на вредноста на побарувања од застапници и посредници    | (21.898.002)       | (33.741.691)       |
| <b>Побарувања од застапници и посредници</b>                                   | <b>21.285.656</b>  | <b>118.291.849</b> |
| <b>Вкупно побарувања од непосредни работи на осигурување</b>                   | <b>103.491.778</b> | <b>245.941.616</b> |
| <b>9.2 Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување</b>               | <b>53.649.910</b>  | <b>103.782.532</b> |
| <b>9.3 Останати побарувања</b>   |                    |                    |
| Останати побарувања од непосредни работи                                       |                    |                    |
| - побарувања по основ на регрес  | 35.305.666         | 36.362.317         |
| - побарувања по основ на провизија од реосигурување                            | 27.776.127         | 33.194.555         |
| - побарувања по основ на дадени аванси за штети                                | 4.322.390          | 4.357.951          |
| - останати побарувања  | 9.475.262          | 3.715.094          |
| Намалено за: Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи | (41.186.569)       | (42.378.853)       |
| <b>Вкупно останати побарувања од непосредни работи на осигурување</b>          | <b>35.692.876</b>  | <b>35.251.064</b>  |
| Побарувања по основ на камати од Национално биро за осигурување                | 220.226            | 289.687            |
| Побарувања по основ на камати од останати финансиски вложувања                 | 2.722.838          | 1.060.151          |
| <b>Вкупно побарувања по основ на финансиски вложувања</b>                      | <b>2.943.064</b>   | <b>1.349.838</b>   |
| Побарувања од вработени  | 77.588             | 77.367             |
| Побарувања од купувачи   | 49.200             | 49.200             |
| Останати побарувања  | 15.791.333         | 2.671.393          |
| <b>Останати побарувања</b>   | <b>15.918.121</b>  | <b>2.797.960</b>   |
| <b>Вкупно останати побарувања</b>  | <b>54.554.061</b>  | <b>39.398.862</b>  |
| <b>Вкупно побарувања</b>   | <b>211.695.749</b> | <b>389.123.010</b> |

Во позицијата Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување се вклучени побарувања од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување.

Анализата на старосната структура на побарувањата од непосредни работи на осигурување со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи (во денари):

| Рочност                      | 2022               |                      |                    | 2021               |                      |                    |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                              | Бруто              | Исправка             | Нето               | Бруто              | Исправка             | Нето               |
| до 30 дена                   | 23.158.780         | -                    | 23.158.780         | 77.783.252         | -                    | 77.783.252         |
| 31-60 дена                   | 11.331.014         | (1.133.101)          | 10.197.913         | 21.038.378         | (2.103.838)          | 18.934.540         |
| 61-120 дена                  | 15.437.573         | (4.785.648)          | 10.651.925         | 43.695.226         | (13.629.222)         | 30.336.004         |
| 121-270 дена                 | 26.844.132         | (13.690.507)         | 13.153.625         | 39.130.960         | (19.956.787)         | 19.174.173         |
| 271-365 дена                 | 10.552.857         | (7.492.527)          | 3.060.330          | 17.025.791         | (12.088.311)         | 4.937.480          |
| Над 365 дена                 | 76.160.069         | (76.160.069)         | -                  | 67.549.677         | (67.549.677)         | -                  |
| <b>Доспеани побарувања</b>   | <b>163.484.425</b> | <b>(103.261.852)</b> | <b>60.222.573</b>  | <b>266.223.284</b> | <b>(115.327.835)</b> | <b>151.165.449</b> |
| <b>Недоспеани побарувања</b> | <b>43.269.205</b>  | <b>-</b>             | <b>43.269.205</b>  | <b>95.045.961</b>  | <b>-</b>             | <b>95.045.961</b>  |
| <b>Вкупно:</b>               | <b>206.753.630</b> | <b>(103.261.852)</b> | <b>103.491.778</b> | <b>361.269.245</b> | <b>(115.327.835)</b> | <b>245.941.410</b> |

## 9. Побарувања (продолжение)

Анализата на старосната структура на побарувањата по основ на регреси со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи (во денари):

| Година                       | 2022              |                     |          | 2021              |                     |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              | Бруто             | Исправка            | Нето     | Бруто             | Исправка            | Нето              |
| до 30 дена                   | -                 | -                   | -        | -                 | -                   | -                 |
| 31-60 дена                   | -                 | -                   | -        | -                 | -                   | -                 |
| 61-120 дена                  | -                 | -                   | -        | 610               | (189)               | 421               |
| 121-270 дена                 | -                 | -                   | -        | -                 | -                   | -                 |
| 271-365 дена                 | -                 | -                   | -        | -                 | -                   | -                 |
| Над 365 дена                 | 35.305.666        | (35.305.666)        | -        | 36.362.317        | (36.362.317)        | 36.362.317        |
| <b>Доспеани побарувања</b>   | <b>35.305.666</b> | <b>(35.305.666)</b> | <b>-</b> | <b>36.362.317</b> | <b>(36.362.317)</b> | <b>36.362.317</b> |
| <b>Недоспеани побарувања</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| <b>Вкупно:</b>               | <b>35.305.666</b> | <b>(35.305.666)</b> | <b>-</b> | <b>36.362.317</b> | <b>(36.362.317)</b> | <b>36.362.317</b> |

Анализата на старосната структура на останатите побарувањата со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи (во денари):

| Година                       | 2022             |                    |                  | 2021             |                    |          |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
|                              | Бруто            | Исправка           | Нето             | Бруто            | Исправка           | Нето     |
| до 30 дена                   | 3.804.822        | -                  | -                | -                | -                  | -        |
| 31-60 дена                   | -                | -                  | -                | -                | -                  | -        |
| 61-120 дена                  | -                | -                  | -                | -                | -                  | -        |
| 121-270 дена                 | -                | -                  | -                | -                | -                  | -        |
| 271-365 дена                 | 526              | (374)              | 152              | -                | -                  | -        |
| Над 365 дена                 | 5.880.530        | (5.880.530)        | -                | 6.016.536        | (6.016.536)        | -        |
| <b>Доспеани побарувања</b>   | <b>9.686.030</b> | <b>(5.880.904)</b> | <b>3.805.126</b> | <b>6.016.536</b> | <b>(6.016.536)</b> | <b>-</b> |
| <b>Недоспеани побарувања</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| <b>Вкупно:</b>               | <b>9.686.182</b> | <b>(5.880.904)</b> | <b>3.805.278</b> | <b>6.016.536</b> | <b>(6.016.536)</b> | <b>-</b> |

### Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од непосредни работи на осигурување во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

| Категорија                                     | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>На 1 јануари 2022</b>                       | <b>115.327.835</b> | <b>77.280.283</b>  |
| Дополнителна исправка за годината              | 52.798.135         | 54.206.528         |
| (Ослободување на исправка за годината          | (64.864.118)       | (5.138.476)        |
| Отпис на побарувања по договори за осигурување | -                  | (11.020.500)       |
| <b>На 31 декември 2022</b>                     | <b>103.261.852</b> | <b>115.327.835</b> |

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на останати побарувања од непосредни работи на осигурување во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

| Категорија  | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>На 1 јануари 2021</b>  | <b>42.378.853</b> | <b>43.218.849</b> |
| Дополнителна исправка за годината на останати побарувањата од непосредни работи на осигурување (Белешка 26) | 221.488           | 99.105            |
| (Ослобидување) за годината на останати побарувања од непосредни работи на осигурување (Белешка 26)          | (1.413.772)       | (927.101)         |
| <b>На 31 декември 2021</b>  | <b>41.186.569</b> | <b>42.378.853</b> |

## 10. Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)

Во долунаведениот преглед, групно се прикажува вредноста на опремата, ситниот инвентар (со век на употреба подолг од 12 месеци), останатите материјални средства кои служат за вршење на дејноста на Друштвото, како и исправката на нивната вредност (обезвреднување и амортизација).

| Набавна вредност                     | Мебел и економски инвентар | Компјутерска и телекомуникациска опрема | Опрема за транспорт | Други средства за работа | Вложувања во туѓ имот | Вкупно             |
|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>На 1 јануари 2021 година</b>      | <b>36.005.185</b>          | <b>17.207.348</b>                       | <b>13.146.767</b>   | <b>8.399.624</b>         | <b>11.231.737</b>     | <b>85.990.661</b>  |
| Набавки во текот на годината         | 2.220.243                  | 1.641.906                               | 1.481.307           | 411.085                  | 31.118                | <b>5.785.659</b>   |
| Расходувања и отуѓувања              | (1.149.015)                | (756.029)                               | (2.401.580)         | -                        | -                     | <b>(4.306.624)</b> |
| <b>На 31 декември 2021 година</b>    | <b>37.076.413</b>          | <b>18.093.225</b>                       | <b>12.226.494</b>   | <b>8.810.709</b>         | <b>11.262.855</b>     | <b>87.469.696</b>  |
| Набавки во текот на годината         | 278.508                    | 608.085                                 | -                   | 97.350                   | -                     | <b>983.943</b>     |
| Расходувања и отуѓувања              | -                          | -                                       | -                   | -                        | -                     | -                  |
| <b>На 31 декември 2022 година</b>    | <b>37.354.921</b>          | <b>18.701.310</b>                       | <b>12.226.494</b>   | <b>8.908.059</b>         | <b>11.262.855</b>     | <b>88.453.639</b>  |
| <b>Акумулирана амортизација</b>      |                            |   |                     |                          |                       |                    |
| <b>На 1 јануари 2021 година</b>      | <b>18.003.989</b>          | <b>11.393.169</b>                       | <b>4.264.214</b>    | <b>1.547.269</b>         | <b>496.150</b>        | <b>35.704.791</b>  |
| Депрецијација за годината            | 5.108.399                  | 2.218.796                               | 2.902.320           | 1.448.780                | 1.269.858             | <b>12.948.156</b>  |
| Расходувања и отуѓувања              | (1.149.015)                | (756.029)                               | (2.401.580)         | -                        | -                     | <b>(4.306.624)</b> |
| <b>На 31 декември 2021 година</b>    | <b>21.963.373</b>          | <b>12.855.936</b>                       | <b>4.764.954</b>    | <b>2.995.996</b>         | <b>1.766.008</b>      | <b>44.346.267</b>  |
| Депрецијација за годината            | 5.249.756                  | 2.353.198                               | 3.056.568           | 1.635.435                | 1.126.284             | <b>13.421.241</b>  |
| Расходувања и отуѓувања              | -                          | -                                       | -                   | -                        | -                     | -                  |
| <b>На 31 декември 2022 година</b>    | <b>27.213.129</b>          | <b>15.209.134</b>                       | <b>7.821.522</b>    | <b>4.631.378</b>         | <b>2.892.290</b>      | <b>57.767.455</b>  |
| <b>Нето сметководствена вредност</b> |                            |   |                     |                          |                       |                    |
| На 1 јануари 2021                    | 18.001.196                 | 5.814.179                               | 8.882.553           | 6.852.355                | 10.735.587            | <b>50.285.870</b>  |
| <b>На 31 декември 2021</b>           | <b>15.113.040</b>          | <b>5.237.289</b>                        | <b>7.461.540</b>    | <b>5.814.713</b>         | <b>9.496.847</b>      | <b>43.123.429</b>  |
| <b>На 31 декември 2022</b>           | <b>10.141.792</b>          | <b>3.492.174</b>                        | <b>4.404.972</b>    | <b>4.276.683</b>         | <b>8.370.563</b>      | <b>30.686.184</b>  |

### Залог врз опрема

На 31 декември 2022 и 2021 година Друштвото нема дадена под залог опрема и истата во целост се користи за вршење на дејноста на Друштвото.

## 11. Парични средства и останати парични еквиваленти

|  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
| Парични средства во банка                              |                   |                   |
| Во денари  | 57.837.512        | 9.859.741         |
| Во странска валута                                     | -                 | -                 |
| Парични средства во благајна                           | 54.974            | 868.524           |
| <b>Парични средства и останати парични еквиваленти</b> | <b>57.892.486</b> | <b>10.728.265</b> |

## 12. Одложени трошоци на стекнување

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, одложените трошоци за стекнување по класи на осигурување (состојба) се како што следи:

| Класи на осигурување                         | 2022              | 2021              | Промена             |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 - незгода                                 | 1.592.003         | 2.105.508         | (513.505)           |
| 02 - приватно здравствено осигурување        | 1.222.468         | 4.255.838         | (3.033.370)         |
| 03 - каско                                   | 6.526.104         | 9.107.924         | (2.581.820)         |
| 07 - карго                                   | 293.197           | 1.488.881         | (1.195.684)         |
| 89 и 16 - имот                               | 3.319.807         | 3.462.730         | (142.923)           |
| 10 - автоодговорност                         | 38.074.515        | 56.791.433        | (18.716.918)        |
| 13 - одговорност                             | 737.885           | 255.389           | 482.496             |
| 14 и 17 - кредити, гаранции и правна помош   | 172.097           | 1.470             | 170.627             |
| 18 - туристичка помош                        | 277.824           | 259.155           | 18.669              |
| <b>Вкупно одложени трошоци на стекнување</b> | <b>52.215.900</b> | <b>77.728.328</b> | <b>(25.512.428)</b> |

Промените во текот на годината на одложените трошоци за стекнување се прикажани во трошоците за стекнување (Белешка 23).

## 13. Капитал и резерви

На 31 декември 2022 година акционерскиот капитал се состои од 1.550.000 обични акции, целосно платени, со номинална вредност од 10 евра по акција (2021: 1.550.000 обични акции). Во текот на 2021 година акционерскиот капитал на Друштвото беше два пати зголемен преку нова емисија на хартии од вредност, односно 200.000 акции во мај и дополнителни 300.000 акции со номинална вредност од 10 евра по акција во месец октомври. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција.

Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Според евиденцијата од Централен депозитар на хартии од вредност – акционерска книга, како и согласно финансиската трансакција за влез на единствен стратешки капитал, правниот субјект е во целосна сопственост на Халк банка а. д. Скопје (100%).

### Законски и статутарни резерви

Според законската регулатива Друштвото пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021, Друштвото нема евидентирано резерва за сигурност.

Во текот на 2022 и 2021, Друштвото нема исплатено дивиденда.

## 14. Бруто технички резерви

|   | 2022               |                      |                    | 2021               |                     |                    |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | Бруто              | Рео                  | Нето               | Бруто              | Рео                 | Нето               |
| Преносна премија                        | 331.313.045        | (5.305.961)          | 326.007.084        | 426.189.025        | (13.742.828)        | 412.446.197        |
| <b>Бруто резерви за преносни премии</b> | <b>331.313.045</b> | <b>(5.305.961)</b>   | <b>326.007.084</b> | <b>426.189.025</b> | <b>(13.742.828)</b> | <b>412.446.197</b> |
| Пријавени штети                         | 344.541.683        | (78.969.236)         | 265.572.447        | 234.014.339        | (19.428.909)        | 214.585.430        |
| Настанати но непријавени штети          | 241.627.909        | (18.348.094)         | 223.279.815        | 207.061.270        | (10.278.327)        | 196.782.943        |
| Резерви за индиректни трошоци           | 12.175.272         | -                    | 12.175.272         | 10.581.168         | -                   | 10.581.168         |
| Резерви за директни трошоци             | 16.104.796         | -                    | 16.104.796         | 12.953.354         | -                   | 12.953.354         |
| <b>Бруто резерви за штети</b>           | <b>614.449.660</b> | <b>(97.317.330)</b>  | <b>517.132.330</b> | <b>464.610.131</b> | <b>(29.707.236)</b> | <b>434.902.895</b> |
| <b>Бруто резерви за бонуси и полуси</b> | <b>1.041.460</b>   | <b>-</b>             | <b>1.041.460</b>   | <b>1.085.553</b>   | <b>-</b>            | <b>1.085.553</b>   |
| <b>Состојба на 31 декември</b>          | <b>946.804.165</b> | <b>(102.623.291)</b> | <b>844.180.874</b> | <b>891.884.709</b> | <b>(43.450.064)</b> | <b>848.434.645</b> |

### Резерви за преносна премија

Со состојба на 31 декември 2022 година:

| Класа на осигурување             | Преносна премија   | Резерва за неистечени ризици | Вкупно преносна премија | Преносна премија предадена во реосигурување | Нето преносна премија |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Незгода                          | 25.024.820         | 2.561.377                    | 27.586.197              | (9.639)                                     | 27.576.558            |
| Приватно здравствено осигурување | 12.967.510         | 5.006.721                    | 17.974.231              | -   | 17.974.231            |
| Каско                            | 47.848.509         | 9.507.036                    | 57.355.545              | (741.668)                                   | 56.613.877            |
| Карго                            | 1.272.782          | -                            | 1.272.782               | (1.059.629)                                 | 213.153               |
| Имот од пожар                    | 34.504.534         | 5.478.134                    | 39.982.668              | (949.073)                                   | 39.033.595            |
| Имот други                       | 135.776.908        | 740.517                      | 136.517.425             | -   | 136.517.425           |
| Автоодговорност                  | 36.843.660         | 200.945                      | 37.044.605              | -   | 37.044.605            |
| Зелен картон                     | 214.123            | -                            | 214.123                 | -   | 214.123               |
| Гранично                         | 4.845.784          | -                            | 4.845.784               | -   | 4.845.784             |
| ЦМР                              | 472.678            | -                            | 472.678                 | (368.281)                                   | 104.397               |
| Одговорност од дејност           | 5.835.633          | -                            | 5.835.633               | (2.177.671)                                 | 3.657.962             |
| Гаранции и Фин.загуби            | 75.478             | -                            | 75.478                  | -   | 75.478                |
| Патничко осигурување             | 2.135.896          | -                            | 2.135.896               | -   | 2.135.897             |
| <b>Вкупно:</b>                   | <b>307.818.315</b> | <b>23.494.730</b>            | <b>331.313.045</b>      | <b>(5.305.961)</b>                          | <b>326.007.084</b>    |

## Бруто технички резерви (продолжение)

Со состојба на 31 декември 2021 година:

| Класа на осигурување             | Преносна премија   | Резерва за неистечени ризици | Вкупно преносна премија | Преносна премија предадена во реосигурување | Нето преносна премија |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Незгода                          | 40.489.911         | 1.512.178                    | 42.002.089              | (7.098)                                     | 41.994.991            |
| Приватно здравствено осигурување | 27.025.684         | 9.413.782                    | 36.439.466              | -   | 36.439.466            |
| Каско                            | 45.693.862         | 9.516.508                    | 55.210.370              | (548.518)                                   | 54.661.852            |
| Карго                            | 1.194.292          | -                            | 1.194.292               | (955.960)                                   | 238.332               |
| Имот од пожар                    | 39.969.864         | -                            | 39.969.864              | (4.113.099)                                 | 35.856.765            |
| Имот други                       | 1.984.571          | -                            | 1.984.571               | (992.286)                                   | 992.285               |
| Автоодговорност                  | 183.606.468        | 6.208.027                    | 189.814.495             | -   | 189.814.495           |
| Зелен картон                     | 40.219.565         | 1.359.888                    | 41.579.453              | -   | 41.579.453            |
| Гранично                         | 243.645            | -                            | 243.645                 | -   | 243.645               |
| ЦМР                              | 5.449.496          | -                            | 5.449.496               | -   | 5.449.496             |
| Одговорност од дејност           | 10.707.801         | -                            | 10.707.801              | (7.125.867)                                 | 3.581.934             |
| Гаранции и Фин.загуби            | 37.656             | -                            | 37.656                  | -   | 37.656                |
| Патничко осигурување             | 1.555.827          | -                            | 1.555.827               | -   | 1.555.827             |
| <b>Вкупно:</b>                   | <b>398.178.642</b> | <b>28.010.383</b>            | <b>426.189.025</b>      | <b>(13.742.828)</b>                         | <b>412.446.197</b>    |

## Резерви за штети

| Година                          | 2022               |                     |                    | 2021               |                     |                    |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 | Бруто              | Рео                 | Нето               | Бруто              | Рео                 | Нето               |
| Состојба на 1 јануари           | 464.610.131        | (29.707.236)        | 434.902.895        | 277.211.350        | (3.429.647)         | 273.781.703        |
| Настанати и пријавени штети     | 110.527.343        | (59.540.327)        | 50.987.016         | 174.112.487        | (20.452.204)        | 153.660.283        |
| Настанати, но непријавени штети | 34.566.639         | (8.069.767)         | 26.496.872         | 10.421.629         | (5.825.385)         | 4.596.244          |
| Резерви за индиректни трошоци   | 1.594.104          | -                   | 1.594.104          | 1.352.793          | -                   | 1.352.793          |
| Резерви за директни трошоци     | 3.151.443          | -                   | 3.151.443          | 1.511.872          | -                   | 1.511.872          |
| <b>Состојба на 31 декември</b>  | <b>614.449.660</b> | <b>(97.317.330)</b> | <b>517.132.330</b> | <b>464.610.131</b> | <b>(29.707.236)</b> | <b>434.902.895</b> |

## Бруто технички резерви (продолжение)

### Движење во преносната премија и резервите за штети во 2022 година:

|  | Незгода           | Каско             | Стока во транспорт | Имот              | Имот - други     | ЗАО                | ЗК                 | Гранично       | ЦМР              | Одговорно ст од дејност | Патничко осигурување | Други класи и ДТ или ИТ | Вкупно:            |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Бруто резерви за преносни премии                         | 27.586.197        | 57.355.545        | 1.272.782          | 39.982.668        | -                | 136.517.425        | 37.044.994         | 214.123        | 4.845.784        | 6.308.310               | 2.135.897            | 18.049.320              | 331.313.045        |
| Дел за реосигурување на бруто резерви за преносни премии | (9.639)           | (741.668)         | (1.059.629)        | (949.073)         | -                | -                  | -                  | -              | -                | (586.048)               | -                    | (1.959.904)             | (5.305.961)        |
| <b>Нето преносна Премија</b>                             | <b>27.576.558</b> | <b>56.613.877</b> | <b>213.153</b>     | <b>39.033.595</b> | <b>-</b>         | <b>136.517.425</b> | <b>37.044.994</b>  | <b>214.123</b> | <b>4.845.784</b> | <b>5.722.262</b>        | <b>2.135.897</b>     | <b>16.089.416</b>       | <b>326.007.084</b> |
| Бруто резерви за штети - РБНС                            | 20.714.948        | 27.954.894        | 77.900             | 68.727.339        | 2.984.767        | 189.260.456        | 48.047.342         | 16.816         | 5.959.095        | 630.000                 | 829.982              | 7.618.212               | 372.821.751        |
| Бруто резерви за штети - ИБНР                            | 24.648.227        | 10.106.219        | 200.000            | 21.731.212        | -                | 131.998.205        | 36.685.935         | 250.000        | 600.000          | 3.500.000               | 1.700.000            | 10.208.111              | 241.627.909        |
| Дел за реосигурување на бруто резерви за штети           | -                 | (13.959.041)      | (160.000)          | (73.890.108)      | (1.701.329)      | -                  | -                  | -              | (4.776.851)      | (2.830.000)             | -                    | -                       | (97.317.329)       |
| <b>Нето резерви за штети</b>                             | <b>45.363.175</b> | <b>24.102.072</b> | <b>117.900</b>     | <b>16.568.443</b> | <b>1.283.438</b> | <b>321.258.661</b> | <b>84.733.277</b>  | <b>266.816</b> | <b>1.782.244</b> | <b>1.300.000</b>        | <b>2.529.982</b>     | <b>17.826.323</b>       | <b>517.132.331</b> |
| <b>Резултат</b>  | <b>72.939.733</b> | <b>80.715.949</b> | <b>331.053</b>     | <b>55.602.038</b> | <b>1.283.438</b> | <b>457.776.086</b> | <b>121.778.271</b> | <b>480.939</b> | <b>6.628.028</b> | <b>7.022.262</b>        | <b>4.665.879</b>     | <b>33.915.739</b>       | <b>843.139.415</b> |

### Движење во преносната премија и резервите за штети во 2021 година:

| Опис   | Незгода           | Каско             | Стока во транспорт | Имот               | Имот - други        | ЗАО               | ЗК                | Гранично         | ЦМР              | Одговорно ст од дејност | Патничко осигурување | Други класи и ДТ или ИТ | Вкупно:            |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Бруто резерви за преносни премии                         | 4.172.389         | 18.145.178        | 326.025            | (7.305.427)        | (32.122.596)        | 11.005.481        | 13.181.503        | (150.070)        | 406.957          | 1.927.413               | 768.550              | 20.371.043              | 30.726.446         |
| Дел за реосигурување на бруто резерви за преносни премии | (7.098)           | (507.742)         | (87.693)           | 3.513.188          | 14.356.435          | -                 | -                 | -                | -                | (5.180.722)             | -                    | -                       | 12.086.368         |
| <b>Нето преносна премија</b>                             | <b>4.165.291</b>  | <b>17.637.436</b> | <b>238.332</b>     | <b>(3.792.239)</b> | <b>(17.766.161)</b> | <b>11.005.481</b> | <b>13.181.503</b> | <b>(150.070)</b> | <b>406.957</b>   | <b>(3.253.309)</b>      | <b>768.550</b>       | <b>20.371.043</b>       | <b>42.812.814</b>  |
| Бруто резерви за штети - РБНС                            | 1.689.684         | 9.306.547         | -                  | (3.454.750)        | (9.468.077)         | 43.305.007        | 9.789.175         | 30.000           | 703.286          | 573.822                 | (152.434)            | 3.472.486               | 55.794.746         |
| Бруто резерви за штети - ИБНР                            | 19.724.902        | 3.280.869         | -                  | 6.739.901          | (1.551.054)         | 30.352.144        | 13.285.814        | 72.605           | 361.858          | 1.176.466               | 164.575              | 5.719.135               | 79.327.215         |
| Дел за реосигурување на бруто резерви за штети           | -                 | (1.167.441)       | 31.859             | (87.986)           | (23.853)            | -                 | -                 | -                | (180.928)        | (588.233)               | -                    | -                       | (2.016.582)        |
| <b>Нето резерви за штети</b>                             | <b>21.414.586</b> | <b>11.419.975</b> | <b>31.859</b>      | <b>3.197.165</b>   | <b>(11.042.984)</b> | <b>73.657.151</b> | <b>23.074.989</b> | <b>102.605</b>   | <b>884.216</b>   | <b>1.162.055</b>        | <b>12.141</b>        | <b>9.191.621</b>        | <b>133.105.379</b> |
| <b>Резултат</b>  | <b>25.579.877</b> | <b>29.057.411</b> | <b>270.191</b>     | <b>(595.074)</b>   | <b>(28.809.145)</b> | <b>84.662.632</b> | <b>36.256.492</b> | <b>(47.465)</b>  | <b>1.291.173</b> | <b>(2.091.254)</b>      | <b>780.691</b>       | <b>29.562.664</b>       | <b>175.918.193</b> |

## 15. Останати резерви

|  | 2022             | 2021             |
|--|------------------|------------------|
| Трошоци за резевирања за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор | 8.066.294        | -                |
| Останати резерви- судски спорови   | 1.555.692        | 1.555.692        |
| <b>Вкупно останати резерви</b>   | <b>9.621.986</b> | <b>1.555.692</b> |

## 16. Обврски

|   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| Обврски спрема осигуреници  | 31.110.708         | 35.529.974         |
| <b>1. Обврски спрема осигуреници</b>  | <b>31.110.708</b>  | <b>35.529.974</b>  |
| Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување                          | 120.421.077        | 170.434.362        |
| <b>2. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување</b>                | <b>120.421.077</b> | <b>170.434.362</b> |
| Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето | 936.512            | 20.496.062         |
| Обврски по основ на противпожарен придонес  | 5.840.039          | 864.295            |
| Обврски по основ придонес - фонд за здравство   | 6.420.180          | 2.706.580          |
| Обврски по основ на придонес безбедност на сообраќајот                                | 4.003.846          | 1.935.957          |
| Обврски спрема Гарантен фонд по основ на непознати и неосигурени возила               | -                  | 1.207.272          |
| Останати обврски спрема НБО   | 180.932            | 263.222            |
| <b>3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување</b>                        | <b>17.381.509</b>  | <b>27.473.388</b>  |
| Обврски спрема добавувачи   | 5.524.541          | 10.031.078         |
| Обврски спрема органи за управување   | 731.850            | 880.509            |
| Останати краткорочни обврски  | 17.754.160         | 4.388.342          |
| <b>4 Останати обврски</b>   | <b>24.010.551</b>  | <b>15.299.929</b>  |
| <b>Обврски</b>  | <b>192.923.845</b> | <b>248.737.653</b> |

## 17. Заработена премија (нето приходи од премија)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2022 година

| Опис                                       | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување | Нето приходи од премија за осигурување |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување од незгода                     | 51.156.951               | (16.514.290)                                 | 549.594                              | -   | 67.121.647                             |
| Здравствено осигурување                    | 52.948.094               | (18.465.235)                                 | -                                    | -   | 71.413.329                             |
| Каско                                      | 93.603.956               | 2.145.174                                    | 36.907.355                           | 193.150   | 54.744.577                             |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 370.470.041              | (56.328.932)                                 | 20.926.703                           | (3.164.026)   | 402.708.244                            |
| Осигурување на стока во превоз             | 3.850.514                | 78.490                                       | 2.813.213                            | -   | 958.811                                |
| Осигурување на имот од пожар               | 43.467.482               | -  | -                                    | (992.286)   | 42.475.196                             |
| Други осигурувања на имот                  | 46.027.027               | (1.971.767)                                  | 57.114.465                           | -   | (9.115.671)                            |
| Патничко осигурување                       | 11.308.552               | -  | -                                    | -   | 11.308.552                             |
| Општа Одговорност                          | 18.211.346               | (4.399.490)                                  | 15.544.227                           | (4.797.429)   | 2.269.180                              |
| Кредити                                    | -                        | -  | -                                    | -   | -                                      |
| Други осигурувања                          | 1.632.099                | 580.070                                      | 53.627                               | 323.724   | 1.322.126                              |
| <b>Вкупно премии</b>                       | <b>692.676.062</b>       | <b>(94.875.980)</b>                          | <b>133.909.184</b>                   | <b>(8.436.867)</b>  | <b>645.205.991</b>                     |

## Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжение)

Анализа на заработени премии со состојба на 31 декември 2021 година

| Опис                                       | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносна премија | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во бруто резерви за преносна премија – дел за реосигурување | Нето приходи од премија за осигурување |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување од незгода                     | 73.837.347               | 4.172.389                                    | 945.177                              | 7.098   | 68.726.879                             |
| Здравствено осигурување                    | 73.732.645               | 26.800.882                                   | -                                    | -   | 46.931.763                             |
| Каско на моторни возила                    | 87.532.599               | 17.515.876                                   | 30.540.822                           | (40.777)  | 39.435.124                             |
| Задолжителни осигурувања од моторни возила | 471.845.815              | 24.443.871                                   | 27.403.601                           | -   | 419.998.343                            |
| Осигурување на стока во превоз             | 3.670.970                | 326.025                                      | 3.422.818                            | 87.693  | 9.820                                  |
| Осигурување на имот од пожар               | 188.383.936              | (7.305.427)                                  | 42.576.596                           | (3.513.188)   | 149.599.579                            |
| Други осигурувања на имот                  | 58.551.098               | (32.122.596)                                 | 83.772.644                           | (14.356.435)  | -7.455.385                             |
| Патничко осигурување                       | 8.455.326                | 768.550                                      | -                                    | -   | 7.686.776                              |
| Општа Одговорност                          | 21.505.090               | 1.589.777                                    | 21.951.029                           | 4.921.198   | 2.885.482                              |
| Кредити                                    | -                        | (6.352.808)                                  | 3.132.530                            | -   | 3.220.278                              |
| Други осигурувања                          | 4.378.511                | 889.907                                      | 1.904.365                            | 808.043   | 2.392.282                              |
| <b>Вкупно премии</b>                       | <b>991.893.337</b>       | <b>30.726.446</b>                            | <b>215.649.582</b>                   | <b>(12.086.368)</b>   | <b>733.430.941</b>                     |

## 18. Приходи од вложувања

|  | 2022             | 2021             |
|--|------------------|------------------|
| Приходи од камати од ДЗ и ДО   | 2.945.355        | 1.151.500        |
| Приходи од камати од орочени депозити во банки                           | 4.488.321        | 2.121.814        |
| Приходи од камати од Гарантен Фонд                                       | 220.226          | 289.687          |
| Приходи од камати од тековни сметки во банки                             | 214              | 119              |
| <b>Вкупно приходи од камати</b>  | <b>7.654.116</b> | <b>3.563.120</b> |
| Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата | 1.135.787        | 1.457.997        |
| Реализирана добивка од продажба на вложувања за тргување                 | 28.505           | 93.374           |
| Приходи од курсни разлики  | 43.045           | 2.939            |
| <b>Приходи од вложувања</b>  | <b>8.861.453</b> | <b>5.117.430</b> |

## 19. Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување и приходи по основ на провизии од реосигурување

|   | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| Приходи од реализирани регресни побарувања                                      | 3.020.113         | 4.679.095         |
| Останати осигурително технички приходи  | 2.481.017         | 953.009           |
| <b>Вкупно останати осигурителни технички приходи, намалени за реосигурување</b> | <b>5.501.130</b>  | <b>5.632.104</b>  |
| Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка             | 26.262.062        | 37.766.533        |
| <b>Останати осигурително технички приходи</b>                                   | <b>31.763.192</b> | <b>43.398.637</b> |

## 20. Останати приходи

|   | 2022             | 2021             |
|---|------------------|------------------|
| Приходи од расходување и продажба на основни и материјални средства       | -                | 550.230          |
| Приходи по основ на задршки од плата                                      | 27.980           | 14.938           |
| Приходи од добивка по одлука на собрание - Национално биро за осигурување | 320.159          | 256.805          |
| Останати финансиски и други приходи                                       | 1.982.163        | 1.620.308        |
| <b>Останати приходи</b>   | <b>2.330.302</b> | <b>2.442.281</b> |

## 21. Настанати штети (нето трошоци за штети)

|  | Бруто              |                    | Реосигурување        |                      | Нето               |                    |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2022               | 2021               | 2022                 | 2021                 | 2022               | 2021               |
| Бруто исплатени штети  | 477.498.539        | 511.927.786        | (57.131.966)         | (116.941.683)        | 420.366.573        | 394.986.103        |
| Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети – РБНС    | 109.167.971        | 52.344.173         | (60.338.369)         | 2.436.360            | 48.829.602         | 54.780.533         |
| Промени во резервите за настанати, но непријавени штети – ИБНР | 35.926.012         | 78.826.755         | (7.271.725)          | (4.452.942)          | 28.654.287         | 74.373.813         |
| Промени во резервите за индиректни трошоци                     | 1.594.104          | 2.490.056          | -                    | -                    | 1.594.104          | 2.490.056          |
| Промени во резервите за директни трошоци                       | 3.151.443          | 1.460.977          | -                    | -                    | 3.151.443          | 1.460.977          |
| Приходи од регресни побарувања                                 | (4.066.036)        | (15.041.857)       | -                    | -                    | (4.066.036)        | (15.041.857)       |
| <b>Настанати штети (нето трошоци за штети)</b>                 | <b>623.272.033</b> | <b>632.007.890</b> | <b>(124.742.060)</b> | <b>(118.958.265)</b> | <b>498.529.972</b> | <b>513.049.625</b> |

## 21. Настанати штети (нето трошоци за штети) (продолжение)

### Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2022 година

|                                      | Вкупно исплатени штети | Промени во резервите за штети – РБНС | Промени во резервите за штети – ИБНР | Учество на реосигурителите во платените штети | Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети | Нето               |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|
| Осигурување од незгода               | 43.193.096             | 9.774.015                            | (1.796.792)                          | -   | -   | 51.170.319         |
| Здравствено                          | 73.606.036             | 4.966.243                            | 3.340.396                            | -   | -   | 81.912.675         |
| Каско на моторни возила              | 49.730.073             | 9.879.156                            | 1.766.327                            | (20.869.715)                                  | (4.358.133)   | 36.147.708         |
| Автоодговорност                      | 193.955.192            | 25.164.488                           | 16.719.080                           | -   | -   | 235.838.760        |
| Зелена карта                         | 27.012.400             | 7.040.118                            | 3.998.195                            | -   | -   | 38.050.713         |
| Осигурување на стока во превоз       | -                      | -                                    | 32.766                               | -   | 459.449   | 492.215            |
| Осигурување на имот од пожар         | 9.167.938              | (1.940.221)                          | -                                    | -   | -   | 7.227.717          |
| Други осигурувања на имот            | 51.868.002             | 49.731.317                           | 11.501.858                           | (33.279.270)                                  | (48.552.242)  | 31.269.665         |
| Патничко осигурување                 | 1.730.472              | 489.178                              | 1.315.675                            | -   | -   | 3.535.325          |
| Општа одговорност                    | -                      | -                                    | 512.764                              | (23.865)                                      | 1.306.382   | 1.795.281          |
| Други осигурувања и трошоци за штети | 27.235.330             | 4.063.677                            | (1.464.257)                          | (2.959.116)                                   | (16.465.550)  | 10.410.084         |
| <b>Вкупно</b>                        | <b>477.498.539</b>     | <b>109.167.971</b>                   | <b>35.926.012</b>                    | <b>(57.131.966)</b>                           | <b>(67.610.094)</b>   | <b>497.850.462</b> |

### Анализа на настанати штети (нето трошоци за штети) со состојба на 31 декември 2021 година

|                                      | Вкупно исплатени штети | Промени во резервите за штети – РБНС | Промени во резервите за штети – ИБНР | Учество на реосигурителите во платените штети | Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети | Нето               |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|
| Осигурување од незгода               | 51.094.015             | 1.689.684                            | 19.724.902                           | -   | -   | 72.508.601         |
| Здравствено                          | 44.004.483             | (1.128.782)                          | 5.782.852                            | -   | -   | 48.658.553         |
| Каско на моторни возила              | 41.726.885             | 9.306.547                            | 3.280.869                            | 16.254.106                                    | 1.167.441   | 36.892.754         |
| Автоодговорност                      | 158.811.381            | 43.305.007                           | 30.352.144                           | -   | -   | 232.468.532        |
| Зелена карта                         | 28.707.340             | 9.789.175                            | 13.285.814                           | -   | -   | 51.782.329         |
| Осигурување на стока во превоз       | 4.893                  | -                                    | -                                    | -   | (31.859)  | 36.752             |
| Осигурување на имот од пожар         | 15.580.451             | (3.454.750)                          | 6.739.901                            | 23.784.065                                    | 87.986  | (5.006.449)        |
| Други осигурувања на имот            | 159.568.919            | (9.468.077)                          | (1.551.054)                          | 72.762.650                                    | 23.853  | 75.763.285         |
| Патничко осигурување                 | 1.467.625              | (152.434)                            | 164.575                              | -   | -   | 1.479.766          |
| Општа одговорност                    | 374.170                | 573.822                              | 1.176.466                            | 191.175                                       | 588.233   | 1.345.050          |
| Гранични полиси                      | 748.510                | 30.000                               | 72.605                               | -   | -   | 851.115            |
| Други осигурувања и трошоци за штети | 9.839.114              | 5.304.554                            | 298.141                              | 3.949.687                                     | 180.928   | 11.311.194         |
| <b>Вкупно</b>                        | <b>511.927.786</b>     | <b>55.794.746</b>                    | <b>79.327.215</b>                    | <b>116.941.683</b>                            | <b>2.016.582</b>  | <b>528.091.482</b> |

## 22. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

|  | 2022             | 2021              |
|--|------------------|-------------------|
| Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)                    | 256.090          | 78.938            |
| Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)                | 9.105.947        | 10.206.944        |
| <b>Вкупно Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување</b> | <b>9.362.037</b> | <b>10.285.882</b> |

## 23. Трошоци за стекнување

|  | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| Трошоци за промотивни цели                             | 76.375.331         | 99.084.643         |
| Трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа       | 44.214.975         | 41.312.269         |
| Провизија  | 66.866.639         | 113.356.926        |
| Промена во одложени трошоци за стекнување (белешка 13) | 25.512.428         | 22.245.650         |
| Трошоци за печатење обрасци                            | 1.237.496          | 2.526.735          |
| <b>Трошоци за стекнување</b>                           | <b>214.206.869</b> | <b>278.526.223</b> |

### Провизија

|                                | 2022              | 2021               |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Осигурително брокерски друштва | 55.901.398        | 105.859.557        |
| Застапници во осигурување      | 10.568.746        | 6.827.959          |
| Туристички агенции             | 396.495           | 527.314            |
| Останата провизија             | -                 | 142.096            |
| <b>Провизија</b>               | <b>66.866.639</b> | <b>113.356.926</b> |

## 24. Административни трошоци

|  | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| Амортизација и депресијација   | 16.779.055         | 15.534.399         |
| Трошоци за вработени   | 63.416.932         | 45.330.575         |
| <i>плати администрација</i>  | <i>51.144.203</i>  | <i>41.879.552</i>  |
| <i>останати трошоци за вработени</i>   | <i>3.664.778</i>   | <i>3.451.023</i>   |
| <i>трошоци од резервирања за отпремнина, јубилејни награди и неискористени денови од одмор</i> | <i>8.607.951</i>   | <i>-</i>           |
| Трошоци за услуги од физички лица  | 1.305.447          | 215.031            |
| Закупнина  | 10.498.290         | 26.373.135         |
| Трошоци за членови на органи на управување   | 3.417.551          | 3.003.246          |
| Телефонски трошоци   | 4.452.185          | 4.814.987          |
| Потрошена електрична енергија  | 5.423.415          | 2.752.276          |
| Трошоци за гориво  | 1.849.151          | 1.401.431          |
| Трошоци за судски такси, извршители и останати услуги  | 11.780.214         | 13.928.179         |
| Трошоци за одржување   | 3.632.963          | 2.952.157          |
| Трошоци за банкарски услуги  | 2.165.988          | 1.933.392          |
| Останато   | 15.482.907         | 14.108.661         |
| <b>Административни трошоци</b>   | <b>140.204.097</b> | <b>132.347.469</b> |

## Административни трошоци (продолжение)

### Трошоци за вработените

Трошоците за вработените во Друштвото се евидентираат одделно, односно делот од платите за вработените во сектор продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци (Белешка 23 и 24).

|   | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| Нето плати (внатрешна продажна мрежа)   | 29.530.185        | 27.611.553        |
| Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (внатрешна продажна мрежа)            | 2.304.829         | 2.126.033         |
| Придонеси од задолжително социјално осигурување (внатрешна продажна мрежа)              | 12.379.961        | 11.574.683        |
| <b>Вкупно трошоци за вработени во внатрешна продажна мрежа</b>                          | <b>44.214.975</b> | <b>41.312.269</b> |
| Нето плати (администрација и останати вработени)  | 33.727.284        | 27.633.956        |
| Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (администрација и останати вработени) | 3.096.687         | 2.519.379         |
| Придонеси од задолжително социјално осигурување (администрација и останати вработени)   | 14.320.232        | 11.726.217        |
| Останати трошоци за вработени   | 3.664.778         | 3.451.023         |
| <b>Вкупно тросоци за вработени во администрација и останати вработени</b>               | <b>54.808.981</b> | <b>45.330.575</b> |
| <b>Трошоци за вработените</b>   | <b>99.023.956</b> | <b>86.642.844</b> |

### 25. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување

|  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
| Трошоци за исплата на штети по основ на неосигурани и непознати моторни возила | 13.000.510        | 17.048.956        |
| Трошоци по основ на противпожарен придонес                                     | 7.556.188         | 9.042.669         |
| Трошоци по основ на придонес за безбедност                                     | 2.067.889         | 5.680.508         |
| Трошоци по основ на придонес за Фонд за здравство                              | 3.716.121         | 4.761.646         |
| Трошоци за финансирање на супервизорски орган                                  | 6.573.839         | 4.174.388         |
| Останати надомести и придонеси   | 5.017.508         | 15.318.866        |
| <b>Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување</b>       | <b>37.932.055</b> | <b>56.027.033</b> |

### 26. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

|  | 2022           | 2021          |
|--|----------------|---------------|
| Дополнителна исправка на вредност на регресни и останати побарувања (белешка 10) | 221.488        | 99.105        |
| Ослободување на загуба поради обезвреднување на останати побарувања (белешка 10) | (1.413.772)    | (927.101)     |
| Дополнително утврдени расходи од минати години                                   | 20.232         | 214.086       |
| Платени казни и надоместоци  | 1.478.493      | 209.746       |
| Останати трошоци   | 383.668        | 432.909       |
| <b>Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања</b>                    | <b>690.109</b> | <b>28.745</b> |

## 27. Данок на добивка

|  | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
| Добивка пред оданочување                                       | -             | -             |
| Загуба пред оданочување  | (201.948.759) | (256.769.820) |
| Пресметан данок по даночна стапка од 10%                       | (20.194.875)  | (25.676.982)  |
| Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели | 4.248.396     | 3.092.575     |
| Даночна основа   | (197.700.363) | (253.677.245) |
| <b>Данок на добивка (загуба)</b>                               | -             | -             |

## 28. Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

|   | 2022            | 2021            |
|---|-----------------|-----------------|
| Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите                  | (201.948.759)   | (256.769.820)   |
| Намалено за: дивиденди за приоритетните акции                   | -               | -               |
| Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции | (201.948.759)   | (256.769.820)   |
| Пондериран просечен број на обични акции                        | 1.275.753       | 1.275.753       |
| <b>Основна заработка/(загуба) по акција (денари по акција)</b>  | <b>(158,30)</b> | <b>(201,27)</b> |

## 29. Потенцијални и превземени обврски

### Судски спорови

Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е вклучено во активни судски спорови како тужена страна кои не се однесуваат на основната дејност, односно не се поврзани со надомест на штети. Сите спорови се покренати од страна на еден тужител, адвокатско друштво кое е поранешен застапник на Друштвото и истите се по еден ист основ. Друштвото очекува дека дел од споровите ќе завршат во негова корист во текот на 2023 година, додека за оние спорови за кои се очекува негативен исход, Друштвото има евидентирано резервација во износ од 1.555.692 денари (2021: 1.555.692 денари)

### Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според оценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ. Последен пат во Друштвото е извршена даночна контрола во 2010 година.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2022 и 2021 година најдоцна до 30 септември 2023 и 2022 година соодветно. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци

## 29. Потенцијални и превземени обврски (продолжение)

### Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Согласно МСС 19, друштвото има издовено резерви за пензиски планови, јублејни награди и резерви за неискористени денови на одмор со состојба на 31 декември 2022 во вкупен износ од 8.607.951 денари, во 2021 годин друштвото не издвојувало резерви..

## 30. Усогласеност со законска регулатива

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2022 година капиталот на Друштвото изнесува 156.727.284 денари, односно Друштвото има недостаток на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 27.752.316 денари (31 декември 2021 година: вишок 175 360 326 денари), за што веќе на ден 03.02.2023 склучи договор за субординиран долг со акционерот Халк Банка во износ од 246.779.200 денари, а со цел средствата да ги искористи за зголемување на дополнителниот капитал согласно измените и дополнувањето Правилникот за видовите и описот на Ставки кои ќе се земат предвид при пресметката на капиталот сл весник бр 96 од 09.04.2020 година.

Според истиот образец, Друштвото констатира вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 44.799.878 денари. Врз основа на образецот (ВТР) Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви, евидентиран е вишок на средства на Друштвото за покривање на техничките резерви во износ од 8.997.160 денари.

Друштвото континуирано добива финансиска поддршка од единствениот акционер Халк банка а.д. Скопје, односно зголемување на основната главнина со цел да се постигне континуирана и целосна усогласеност на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување.

На датумот на известување, не постојат вложувања на Друштвото во градежни објекти за покривање на капиталот, што подразбира дека е во согласност со законскиот лимит како што е пропишан во член 73, став (1), точка 1 од Законот за супервизија на осигурување.

## 31. Вон-биланска евиденција

| Вонбилансна евиденција                  | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| Нереализирани регресни побарувања-штети | 74.121.431        | 35.113.790        |
| Останато- нотарски трошоци, извршители. | 18.980.173        | 29.100.229        |
| <b>Вкупно</b>                           | <b>93.101.604</b> | <b>64.214.019</b> |

## 32. Трансакции со поврзани лица

Друштвото е во целосна сопственост на Халк Банка АД Скопје.  
 Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните субјекти во текот на годината биле како што следи:

31 декември 2022 година

| Извештај за трансакции со поврзани лица                      | Халк банка АД      | Клучен раководен кадар | Вкупно             |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Вкупно средства</b>                                       | <b>210.602.959</b> | -                      | <b>211.416.132</b> |
| Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување | 4.657.784          | -                      | 4.657.784          |
| Останати побарувања  | 1.629.096          | -                      | 1.629.096          |
| Вложувања  | 204.316.079        | -                      | 204.316.079        |
| <b>Вкупно обврски</b>  | <b>358.183</b>     | <b>813.173</b>         | <b>1.171.356</b>   |
| Останати обврски   | 358.183            | 813.173                | 1.171.356          |
| <b>Вкупно приходи</b>  | <b>99.397.904</b>  | <b>84.972</b>          | <b>99.482.876</b>  |
| Приходи по основ на премија за осигурување                   | 99.397.904         | 84.972                 | 99.482.876         |
| Останати приходи   | -                  | -                      | -                  |
| <b>Вкупно расходи</b>  | <b>12.734.735</b>  | -                      | <b>13.859.755</b>  |
| Трошоци за услуги (расходи)                                  | 2.405.718          | -                      | 2.405.718          |
| Трошоци за провизија   | 10.329.017         | -                      | 10.329.017         |
| Трошоци за кирија  | -                  | -                      | -                  |
| Клучен раководен кадар- трошоци за надоместоци               | -                  | 4.542.571              | 4.542.571          |

31 декември 2021 година

| Извештај за трансакции со поврзани лица                      | Халк банка АД      | Клучен раководен кадар | Вкупно             |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Вкупно средства</b>                                       | <b>198.424.169</b> | <b>28.275</b>          | <b>198.452.444</b> |
| Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување | 5.353.768          | -                      | 5.353.768          |
| Останати побарувања  | 561.268            | 28.275                 | 589.543            |
| Вложувања  | 192.509.133        | -                      | 192.509.133        |
| <b>Вкупно обврски</b>  | <b>3.630.035</b>   | <b>899.273</b>         | <b>4.529.308</b>   |
| Останати обврски   | 3.630.035          | 899.273                | 4.529.308          |
| <b>Вкупно приходи</b>  | <b>46.138.026</b>  | <b>73.196</b>          | <b>46.211.222</b>  |
| Приходи по основ на премија за осигурување                   | 42.982.193         | 73.196                 | 43.055.389         |
| Останати приходи   | 3.155.833          | -                      | 3.155.833          |
| <b>Вкупно расходи</b>  | <b>25.705.688</b>  | <b>7.345.392</b>       | <b>33.051.080</b>  |
| Трошоци за услуги (расходи)                                  | 1.622.491          | -                      | 1.622.491          |
| Трошоци за провизија   | 6.827.959          | -                      | 6.827.959          |
| Трошоци за кирија  | 17.255.238         | -                      | 17.255.238         |
| Клучен раководен кадар                                       | -                  | 7.345.392              | 7.345.392          |

## Трансакции со Националното Биро за Осигурување на Република Северна Македонија

| Трансакции со Националното биро за осигурување (Гарантен фонд)         | 2022       | 2021       |
|--|------------|------------|
| Вложувања во заеднички контролирани ентитети                           | 13.022.644 | 18.446.008 |
| Побарувања од Националното Биро за Осигурување                         | 8.151.205  | 2.095.100  |
| Обврски кон Националното Биро за Осигурување                           | 196.532    | 1.470.494  |
| Приходи од вложувања   | 220.226    | 289.687    |
| Приходи од обработка на штети  | 485.850    | 464.325    |
| Приходи од реализирани регресни побарувања                             | 2.534.263  | 4.214.770  |
| Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурени возила | 13.000.510 | 16.374.789 |